



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 10 септември 1986  
Скопје  
Број 33

Претплата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

525.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 јуни 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2 и 4 на член 90 од Статутот на Основната организација на здружениот труд за „Изградба и транспорт“ во состав на Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје“ во Скопје, донесен со референдум одржан на 14 јануари 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд за „Изградба и транспорт“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точките 2 и 4 на член 90 од Статутот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека член 90 од Статутот, за именување на директор на Основната организација на здружен труд, покрај општите услови предвидени во Законот, предвидува и посебни услови, меѓу кои во точката 2 морално-политички квалитети и смисла за развој на самоуправниите односи, а во точката 4 морално-политички квалитети.

5. Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела, како и според член 204 од Уставот на СР Македонија, граѓаните се еднакви во правата и должностите во согласност со уставноста и законитоста. Во член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија е утврдено начелото на достапност на секое работно место и функција во општеството на секој граѓанин под еднакви услови. Законот за здружениот труд во член 167, исто така предвидува дека секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден со законот и со самоуправниот општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација на здружениот труд.

Заради остварување на ова начело во областа на работните односи Законот за здружениот труд, во член 168 ги пропишува општите услови за засновање работен однос (15 години живот и општа здравствена способност) и едновремено ги предвидува општите рамки за утврдување на посебните услови што треба да ги утврдат работниците во основната организација на здружениот труд, поаѓајќи пред се од природата и карактерот на процесот на трудот, условите под кои тој се врши, односно поаѓајќи од природата, карактерот и значењето на работите и работните задачи што ќе ги врши работникот.

Поаѓајќи од изнесеното Судот смета дека нема основ во Уставот и во законот, во самоуправниите општи акти како посебен услов за вршење на определени работи и работни задачи да се бараат морално-политички квалитети, односно да се бара од работникот да ги докажува своите морално-политички квалитети, како и општествено-политичката активност. Предвидувањето на таков услов, според мислењето на Судот, го попречува остварувањето на устав-

ното начело за достапноста на секое работно место на секој граѓанин под еднакви услови и создава основ за нееднаквост на граѓаните во остварувањето на правото на работа.

Од друга страна, постои уставен основ со закон да се предвиди ограничување на достапноста на определено работно место во однос на лица кои дејствувале против основните вредности на нашето општествено и политичко уредување (член 251 став 2 од Уставот). Во врска со тоа, само кога е во прашање именување на работоводен орган, Законот за здружениот труд во член 511 ја ограничува на определено време, достапноста на тоа работно место за лица кои се осудени на безусловна казна затвор за кривични дела против основите на социјалистичкото општествено уредување и безбедноста на земјата, како и други кривични дела определени во овој член од Законот.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Статутот, како посебен услов за именување на работоводниот орган се предвидени морално-политички квалитети, Судот утврди дека тие одредби не се во согласност со член 204 и 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со член 167 и 168 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 299/85  
18 јуни 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Димче Козаров, с. р.

526.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 јуни 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 12 став 1 алинеја 2 и алинеја 3 од Правилникот за систематизација на работните места и условите за работа во Централното основно училиште „Моша Пијаде“ — Кочани, донесен од работниците со референдум одржан на 21 јуни 1983 година во делот за судирот со политиката на Сојузот на комунистите, член 17 во делот за морално-политичката плодност за работа во воспитно-образовна установа и член 19 став 1 точка 3 и точка 4, во деловите во кои како посебен услов се бара работно искуство.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Училиште на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Кочани, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, предвидувањето на морално-политички квалитети односно морално-политичка плодност како посебен услов за избор на индивидуа-

лен работодаден орган на Училиштето, нема основ во Уставот и законот и дека не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија. Предлагачот смета и тоа дека предвидувањето на работното искуство од две години за работните места наставник по предметна настава и учител во одделенска настава како посебен услов, покрај стручната подготовка, не е во согласност со член 120 став 2, 3, 7 и 8 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование.

4. На седницата Судот утврди дека во членот 12 став 1 алинеја 2 и алинеја 3 од оспорениот Правилник за работното место директор на Училиштето како посебен услов, покрај другото, е предвидено и поседувањето морално-политички квалитети и „кандидатот да не е дојден во судир со политиката на Сојузот на комунистите“.

Во член 17, покрај другото, за работниците во училиштето се предвидува посебниот услов морално-политичка подобност.

Според член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Исто така, според член 167 од Законот за здружениот труд, секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден со закон и со самоуправен општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација. Според член 168 став 1 и член 179 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд, самоуправно право е на работниците во организациите на здружениот труд да ги утврдат посебните услови за засновање работен однос, што, пред сè, треба да одговараат на карактерот и природата на работните задачи што ќе ги врши работникот.

Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) предвидува забрана да бидат наставници, воспитувачи и стручни работници лицата кои со својата работа, поведение и јавно однесување го намалуваат угледалот на својот лозив. Судот смета дека оваа забрана нема карактер на барање на посебна морално-политичка подобност и како таква не може со самоуправен општ акт да се предвиди како посебен услов за засновање работен однос, освен кога е тоа со Устав предвидено.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека предвидувањето на морално-политичките квалитети и „недоаѓањето во судир со политиката на Сојузот на комунистите“, како посебен услов за работното место директор на училиштето односно предвидувањето на морално-политичката подобност за работата во образовно-воспитната установа не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и со спротивност со член 167 и член 168 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Исто така Судот утврди дека во член 19 став 1 точка 3 и 4 од оспорениот Правилник за работите и работните задачи наставник по предметна настава, по сите предмети и учители во одделенска настава, како посебен услов, покрај стручната подготовка, е предвидено и работно искуство од две години.

Според член 168 став 1 и член 179 став 2 точка 1 од Законот за здружениот труд, самоуправно право е на работниците во основната организација да ги утврдат посебните услови за засновање на работен однос во основната организација, освен кога со устав и со закон не е поинаку предвидено.

Согласно член 50 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 162 од Законот за здружениот труд, посебните услови за засновање работен однос во основните училишта како организации на здружен труд кои вршат дејности од посебен општествен интерес, се уредува со Законот за предучилишно воспитание и образование. Во член 125 став 1 од Законот се предвидени посебните услови за учителите во одделенска настава, наставниците по предметна настава и другите стручни работници во пред-

училишното и основното воспитание и образование, меѓу кои не е предвидено работното искуство.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека предвидувањето на работното искуство од две години за засновање работен однос на учител во одделенска настава и наставник по предметна настава претставува пречекорување на границите што во овој поглед ги поставува Законот, односно дека член 19 став 1 точка 3 и точка 4 од оспорениот Правилник, не е во согласност со член 120 став 2, 3, 7 и 8, како и со член 125 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У. бр. 132/86  
18 јуни 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Димче Козаров, с. р.

## 527.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јуни 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА систематизацијата на работните места, во Работната организација „Електро монтажа“ во Охрид, донесена со референдум на 23 мај 1983 година, во делот каде што бодовите се утврдени во фиксен износ и во делот каде што е утврден степенот на стручната подготовка односно квалификација потребна за извршување на утврдените работи и работни задачи.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Електро монтажа“ во Охрид, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, означената Систематизација е противуставна и незаконита затоа што во неа, за сите работи и работни задачи е утврден бројот на бодовите во фиксен износ, без тие да бидат расчленети по одделни основи. Понатаму, во предлогот се наведува дека во означениот акт е утврден само степенот, а не и видот на стручната подготовка кој е потребен за извршување на тие работи и работни задачи.

Уставниот суд на Македонија по одложи одлучувањето за оценување уставноста и законитоста на означениот акт и даде можност да се изврши усогласување на овој акт со Уставот на СР Македонија и Законот за здружениот труд до 31 декември 1985 година, меѓутоа, донесителот на оспорениот акт не го изврши ова усогласување.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената Систематизација е утврден бројот на бодовите во фиксен износ, за сите работи и работни задачи без тие да бидат расчленети по одделни основи.

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорениот акт е утврден бројот на бодовите во фиксен износ без да бидат расчленети по одделни основи, Судот утврди дека тој во означениот дел не е во согласност со означената одредба од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Понатаму, Судот утврди дека во оспорената Систематизација е предвиден степенот на стручната подготовка, која е потребна за извршување на сите работи и работни задачи, а не е утврден и видот на стручната подготовка, како и опсост на работите и работните задачи.

Според член 179 од Законот за здружениот труд и член 6 од Законот за работните односи, работниците со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос, помеѓу друпото, ги утврдуваат и условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи и работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природа, технологија и други услови на трудот.

Со оглед на тоа што оспорената Систематизација во означениот дел го утврдува само степенот а не и видот на стручната подготовка, во согласност со дејноста и природата на работите и работните задачи, Судот утврди дека таа е во спротивност со Законот за здружениот труд и Законот за работните односи.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 77/84

25 јуни 1986 година

Скспјс

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Димче Козаров, с. р.

## 528.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на јавната расправа одржана на 26 јуни 1986 година донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 1, 2 и 7 од Одлуката бр. 01-1926 за ознака за сечење на шуми на кои постои право на сопственост, донесена од Собранието на општина Кавадарци на седницата одржана на 12 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Кавадарци“.

3. Претседателот на Републичкиот комитет за земјодејство, шумарство и водостопанство од Скопје, со предлог доставил до Судот повседе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот член 1 и 2 од оспорената Одлука не е во согласност со член 38 и член 53 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), затоа што предвидува правата од член 53 од Законот да се пренесуваат на Установата за спречување на полски штети. Понатаму, во предлогот се наведува дека во член 7 од Одлуката е предвидено висината на таксата да се регулира на посебен начин. Така, сопствениците на шуми се должни да и плаќаат на организацијата надоместок според посебен ценоник за секој метар кубен посечено дрво, на име направни трошоци за извршување на работите. Според личностите на предлогот овој надоместок не може да се префрла на товар на сопствениците на шуми, со оглед на тоа што во Законот не е предвидена таква можност туку општината е должна кога дел од овие работи ќе ги пренесе на организацијата што стопанисува со шуми, нејзе да и плати надоместок за преземените работи, чија висина се одредува во согласност помеѓу општината и организацијата што стопанисува со шуми. Воедно, во предлогот се наведува дека установата

за спречување на полски штети нема стручни лица за вршење на ознаката за сеча и оваа одговорна работа ја претпуштила да ја вршат лица кои по својата опрност не можат да одговорат на поставените задачи, затоа што се полски пазачи.

4. На седницата Судот утврди дека Одлуката бр. 01-1926 за ознака за сечење на шуми на кои постои право на сопственост е донесена од Собранието на општина Кавадарци на седницата одржана на 12 мај 1980 година. Понатаму, Судот утврди дека член 1 предвидува, ознаката за сечење на шуми на кои постои право на сопственост, да се претстапува на Установата за чување на полски имоти од Кавадарци. Исто така, Судот утврди дека според член 2, Установата за чување полски имоти во Кавадарци ќе врши ознака (маркирање) на шуми, според член 2 од Законот за шумите чија површина изнесува до 5 ари. Воедно, Судот утврди дека во член 3 е предвидено за шума и група на шумски дрвја над 5 ари дозначувањето (маркирањето) ќе се врши според член 3 од Законот за шумите со претходно изготвување на програма за стопанисување со шумите, одобрена според одлука за стопанисување на шуми на кои постои право на сопственост, донесена од Собранието на општина Кавадарци. Во член 7, пак, од оспорената Одлука е предвидено дека висината на таксата ќе се регулира на посебен начин.

Од изнесената фактичка положба произлегува дека Установата за чување на полски имоти врши ознака (маркирање) само на изолирани групи на шумски дрвја чија површина не изнесува повеќе од 5 ари, што според Законот за шумите не се сметаат за шума.

5. Според член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 19/86) дрворедите, плантажите од лисјари и челинари, шумските расадници, парковите во населените места и слично како и изолираните групи на шумски дрвја на површина до 2 ари не се сметаат за шуми во смисла на овој Закон.

Во член 73 став 2 е определено дека дрво посечено во шума (на земјоделско земјиште меѓу дрвореди, поединечни стебла и слично) ако се превезува или пренесува, мора да биде жигосано и обезбедено со испратница. Според став 3, пак, жигосувањето и издавањето на испратница од став 1 и 2 за дрво произведено во шума со кои стопанисуваат организации на здружениот труд го вршат тие организации, а за друпо дрво (што според член 2 од означениот закон не претставува шума), стопанисува општинскиот орган на управата надлежен за шумарство.

Од изнесените законски одредби произлегува дека општината е овластена да управува со овие групи на шумски дрвја што не претставуваат шуми. Меѓутоа, Законот не дава овластување ова свое право општината со одлука да го пренесе на друг орган.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со член 1 од оспорената одлука општината ознаката за сечење на шуми ја претстапува на друг орган, Судот утврди дека тој член не е во согласност со член 73 став 3 од означениот Закон. Понатаму, Судот исто така утврди дека член 2 од означената Одлука во која е предвидено за шума да не се смета група на шумски дрвја во површина до 5 ари дека тој не е во согласност со член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите. Ова затоа што Законот предвидува дека за шума нема да се смета група на шумски дрвја во површина до 2 ари.

Судот исто така утврди член 7 од означената одлука во која е предвидена висината на таксата за жигосување и обезбедување со испратница не е во согласност со член 73 став 2 од означениот закон затоа што Законот за вршење на овие дејства не предвидува можност за општината да утврдува надоместок за овие дејства кој треба да го плаќаат сопствениците на шумите. Законот точно утврдил кога може да се задолжат сопствениците на шуми

да плаќаат надоместок за одржување и унапредување на шумите.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 281/85

26 јуни 1986 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Димче Козаров, с. р.**

529.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА III КЛАС ПРОСВЕТНА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Историја за III клас просветна струка, од м-р Димитар Мицковски, Трајко Пантовски и Милка Подороvsка, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-53/1

28 април 1986 година

Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
**Мадевски проф. д-р Живко, с. р.**

530.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА IV КЛАС ПРОСВЕТНА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Историја за IV клас — просветна струка од Цветко Беличанец, Благоја Цветковски и Алеко Корвезироски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-54/1

28 април 1986 година

Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
**Мадевски проф. д-р Живко, с. р.**

531.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ЕКОНОМСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА II ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на економското работење за II година од д-р Слободан Марковски, Трајан Марков и д-р Вера Талевска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-55/1

28 април 1986 година

Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
**Мадевски проф. д-р Живко, с. р.**

532.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ СОВРЕМЕНА ПРОДАЖБА ЗА III КЛАС ЗА ТРГОВСКИТЕ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Современа продажба за III клас на трговските училишта од д-р Душан Петковски и Благоја Лукарев, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-56/1

28 април 1986 година

Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
**Мадевски проф. д-р Живко, с. р.**

533.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТРОШОЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА IV КЛАС НА ЕКОНОМСКИТЕ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Трошоци на организациите на здружен труд за IV клас на економските училишта од д-р Слободан Марковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-57/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

534.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПСИХОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА — ПЕДАГОШКА НАСОКА**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Психологија за III година — Педагошка насока од д-р Илина Тодоровска — Цвејќиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-58/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

535.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ЗА IV КЛАС**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Програмски јазици за IV клас од Методија Трајковски и Димитар Битраков, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-60/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

536.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ СМЕТАЧКИ МАШИНИ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА IV КЛАС**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Сметачки машини и програмирање за IV клас од Димитар Битраков, Методија Трајковски и Драган Николиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-61/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

537.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ЗА III КЛАС**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Латински јазик за III клас од Љубинка Басотова и Даница Чадиќовска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-52/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

538.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА IV КЛАС**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Англиски јазик за IV клас, од Фросина Корнети, Мирјана Крстевска и Мирјана Китанова, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-63/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

539.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА IV КЛАС НА БИОТЕХНИЧКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Биотехнологија за IV клас на биотехничка струка од д-р Ацо Димитровски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-64/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

540.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА СО ВЕЖБИ ЗА ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Аналитичка хемија со вежби за хемиско-технолошка струка, од д-р Тодор Тодоровски, Василка Тороманова и Лилјана Василева, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-65/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

541.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЗСОХИГИЕНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Зоохигиена од д-р Живко Маџиров, во издание на Работната организација за учебници ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-49/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

542.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ МАНИПУЛАЦИЈА СО ТУТУНОТ

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Манипулација со тутунот, од проф. д-р Душко Боцевски, во издание на Работната организација за учебници ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-04/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

543.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 25 април 1986 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Работна тетратка по француски јазик за VI одделение од Анастасија Белопета и Слободанка Колемишевска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1986 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-66/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

276.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Собранието на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина и Собранието на САП Косово склучуваат

### ДОГОВОР

#### ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА

##### Член 1

Тргувајќи од одредбите на Уставот на СФРЈ дека земјиштето е добро од општ интерес, и дека ужива посебна заштита и се користи под услови и на начин кој е пропишан со закон, дека секое земјиште мора да се искористи во согласност со законот и со предвидените општи услови со кои се обезбедува негово рационално искористување и други општи интереси и оценувајќи дека земјиштето е незаменлив услов за секое земјоделско производство, а земјишната политика интегрален дел на општествено-економскиот систем и значаен елемент на единството на југословенскиот пазар и дека со своите ефекти влијае на положбата на работните луѓе и граѓаните, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст: учесници на договорот) се согласни дека е потребно да се уредат и доследно да се спроведат основните на заедничката земјишна политика во Југославија заради поединствено и побрзо остварување на Долгорочната програма за развој на агроиндустриското производство, како и заради подобра заштита, уредување и искористување на земјоделското земјиште.

##### Член 2

Учесниците на договорот се обврзуваат во рамките на своите права и должности да ги утврдат следните цели и единствените основи на заедничката земјишна политика и тоа:

- 1) преиспитување и уедначување на републичките и покраинските прописи заради спречување на негативните тенденции во областа на заштитата и искористувањето на земјиштето;
- 2) забавување и ограничување на натамошното намалување на површините и измена на намената на земјоделското земјиште;
- 3) проширување на површините на земјоделското и обработливото земјиште во општествено организирано производство, како и доделување на таканаречено неорганизирано земјиште во општествена сопственост на производителите од областа на агрокомплексот;
- 4) утврдување на единствените рамковни услови на финансирањето на акциите кои произлегуваат од овој договор;
- 5) заштита на земјоделското земјиште и уредување на земјишната територија и имотно-правните односи;
- 6) утврдување на заедничките основи за уедначување на големината на земјишниот максимум и за начетување на земјоделското земјиште од страна на неземјоделците;
- 7) утврдување на единствените критериуми за определување на земјишниот максимум на земјоделците во ниско-планинските подрачја;
- 8) единствено утврдување на стручните основи на методологијата за бонитирање на земјиштето и за статистичко следење на податоците за земјоделското земјиште;
- 9) регулирање на други заеднички прашања за кои се оценува дека треба единствено да се решаваат.

Учесниците на договорот се обврзуваат по повод утврдувањето на целите и основите на земјишната политика да се опфатат сите видови на заштита и очувањето на човековата средина.

##### Член 3

Учесниците на договорот се обврзуваат во рамките на своите права и должности дека ќе преземат мерки и активности за што поопшто користење на расположливите земјишни капацитети, заради што ќе ги преиспитаат прописите со кои се регулираат прашањата од областа на искористувањето, поседувањето и наследувањето на земјиштето.

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе предложат измени и дополнувања во соодветните закони со кои ќе се регулираат прашањата од областа на земјишната политика и тоа во деловите во кои се однесуваат на санкциите, така што ќе пропишат поостри казни за неспроведувањето на тие закони.

##### Член 4

Учесниците на договорот се обврзуваат дека во рамките на документите на долгорочниот и среднорочниот развој на земјоделството во републиките и автономните покраини, ќе го разработат зголемувањето на површините на обработливо земјиште во општествена сопственост со здружување на земјиштето на земјоделците и порационално користење на земјоделското земјиште.

##### Член 5

Учесниците на договорот се обврзуваат дека во рок од 2 години ќе донесат прописи со кои ќе се:

- 1) ограничи употребата и користењето на земјоделското земјиште во неземјоделски намени, како и негово претворање во неземјоделско земјиште;
- 2) ќе се спречи трајното користење на земјоделското земјиште, I, II, III, IV и V, катастарски класа во неземјоделски цели, освен во случаи со закон утврдените намени (Југословенската народна армија и сл.);
- 3) ќе се предвидат обврските за инвестициите на новите објекти и другите субјекти кои земјоделското земјиште трајно го претвораат во градежно и неплодно земјиште да обезбедат средства за мелиорација на другото земјиште заради доведување на културата на нови површини и подобрување на плодноста на постоечките обработливи или земјоделски површини за да се зголеми земјоделското производство најмалку во вредност за која тоа производство е намалено со претворање на земјоделско земјиште во градежно и неплодно земјиште;
- 4) ќе се регулира техничката, хемиската и геолошката рекултивација на земјоделското земјиште кое е привремено користено за неземјоделски цели да биде задолжително заради оспособувањето на тоа земјиште за извршување на земјоделското производство.

##### Член 6

Учесниците на договорот се обврзуваат во рамките на своите права и должности да преземат мерки и активности обработливите површини во општествена сопственост и површините во општествено организираното производство да се зголемуваат просечно годишно за 50.850 хектари, со што би се обезбедило до 2000 година обработливите површини на земјиштето во општествена сопственост или општествено организираното производство да се прошири за приближно еден милион хектари спорно на Долгорочната програма за развој на агроиндустриското производство, што просечно годишно најмалку изнесува и тоа: во СР Босна и Херцеговина 5.000 ха, во СР Македонија 4.350 ха, во СР Словенија 2.450 ха, во СР Србија вон територијата на покраините 12.550 ха, во СР Црна Гора 850 ха, во СР Хрватска 11.050 ха, во САП Војводина 12.950 ха и во САП Косово 1.700 ха.

Учесниците на договорот се обврзуваат во рамките на своите права и должности дека ќе преземат

мерки и активности зголемувањето на обработливите површини во општествена сопственост и површините во општествено организираното производство да се оствари: со откуп; со долгорочен закуп; преведување на земјиштето кон културата (агромелиорација, хидромелиорација и на друг начин); со обработка на необработените и недоволно обработените површини; со преземање на земјиштето на староните домаќинства по основ на пензионирањето или земјишната рента; со трајно здружување на трудот, средствата и земјиштето на земјоделците во земјоделството или друга организација на здружениот труд и обработка на необработените површини на сопствениците на земјиштето кои не се земјоделци, врз база на здружување на земјиштето на доходовна основа или земјишна рента и на други начини (со уредување на земјишната територија — арионација и комасација, со оневозможување на узурпација на земјиштето во општествена сопственост и сл.).

#### Член 7

Учесниците на договорот се обврзуваат дека во рамките на своите права и должности ќе донесат прописи со кои ќе го утврдат минимумот на условите за проширување на површините во општествена сопственост и со кои ќе се опфатат:

- 1) трајни извори на средства за кредитирање и финансирање на акцијата во земјишната политика;
- 2) учество на неповратни средства за мелiorација на земјоделското земјиште и за зголемување на обработливите површини во општествена сопственост;
- 3) дел на сопствено учество на организациите на здружениот труд од областа на агрокомплексот;
- 4) должина на роковите на отплата и периодот на ухедување;
- 5) бенифицирани и антидемпативни камати, поволни каматни стапки и друго.

#### Член 8

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе иницираат здружување на средства на организациите од областа на агрокомплексот за финансирање и проширување на површините во општествена сопственост за аграрни операции, односно уредување на земјишната територија и за развој на општествено организираното производство на земјоделските имоти од следните извори:

- 1) средствата на организациите на здружениот труд и средствата на земјоделците;
- 2) здружени средства на организациите на здружениот труд од областа на земјоделското производство, преработка (прехранбената, текстилната, кожарската, тутунската и хемиската индустрија), прометот, туристичкото стопанство, земјоделските задруги, извозните организации и другите заинтересирани организации и заедници за вложување и развој на земјоделското производство;
- 3) средства на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини;
- 4) средства на штедно-кредитните служби на земјоделците во земјоделските задруги и основните организации на кооперантите, како и од средствата на штедењето на населението;
- 5) средства на Меѓународната банка за обновата и развој и други странски кредити;
- 6) здружените средства на организациите на здружениот труд во банките;
- 7) други средства за поттикнување на развојот на земјоделското производство (самопродонес, буџетски средства, дел од данокот и сл.);
- 8) средства приобрани од надоместокот за користење на земјоделското земјиште во други намени.

#### Член 9

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе преземат мерки во рок од 10 години од денот на неговото склучување да се пропише, устрои и ажурира единствената евиденција на неподвижноста (ка-

тастар и земјишните книги), а на подрачјата (на деловите од териториите), за кои постои пописен катастар — во рок од 10 години од денот на склучувањето на овој договор да се изврши премер на земјиштето.

#### Член 10

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе преземат мерки заради спречување на узурпацијата на земјиштето во општествена сопственост, со тоа што земјиштето постојано да се вклучува во општественото организирано земјоделско производство.

#### Член 11

Учесниците на договорот се обврзуваат дека во рок од 5 години од денот на неговото склучување ќе ги утврдат подрачјата загрозуени од ерозија под дејство на вода и ветер и ќе донесат прописи за спречување на противерозивните мерки, со кои ќе се обезбеди:

- 1) терените со наклон поподем од 10% да се обработуваат паралелно со изохипсите и на таквите терени со структурата на сеидбата, ќе се обезбеди најмалку една третина од вкупната површина во сличовите на одделни порои да биде засеано или засадеано со повеќегодишни посеви или засади, а терените со наклон поподем од 25% да не се користат како ораници;
- 2) во секоја општина за подрачјата кои се подложни, или нападнати или загрозуени со еолска ерозија во зависност од специфичноста на подрачјето и степенот на загрозуеноста, да се утврди програма за заштита на земјиштето од еолската ерозија со поддинување на полјозащитни појаси, со повеќегодишни посеви и засади или со примена на други облици на заштита и да се предвиди динамиката по подините за извршување на програмата;
- 3) секоја грдина да се преземат противерозивни биолошки мерки за најмалку 4% од новите површини од вкупните површини нападнати, подложни или загрозуени со ерозија.

#### Член 12

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со своите прописи ќе предвидат земјоделското земјиште во општествена сопственост кое не е дадено на користење на организациите на здружениот труд да се отстапи на користење на организациите на здружениот труд од областа на земјоделството и прехранбената индустрија или на земјоделските задруги, а каде што такви организации не постојат — тоа земјиште може привремено да се отстапи на користење на здружените земјоделци и на други субјекти кои учествуваат во општественото организирано производство.

Учесниците на договорот се обврзуваат во рок од една година од денот на склучувањето на овој договор дека со своите прописи ќе предвидат обврска на сопственикот, корисникот и уживателот на земјоделското земјиште редовно и рационално да го обработуваат и искористуваат, а во случаите во кои тоа нема да го прават — ќе утврдат необработеното земјиште да се отпапи на обработка и користење на други организации на здружениот труд, земјоделските задруги или на здружените земјоделци и другите заинтересирани субјекти кои засноваат општествено организирано производство.

#### Член 13

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со своите прописи ќе ја одредат најмалата големина на катастарската парцела која не може да се дели на помали парцели, да се заштити натамошната парцелизација на земјиштето на кое е можно крупно стоковно производство и создавање на поголеми земјишни комплекси и потполна заштита од физичко целкање на површината на која е извршена комасација.

#### Член 14

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе преземат мерки во рок од 3 години од денот на неговото склучување да се донесат просторни планови во областа на користењето на земјиштето, во кое



ке се утврди намената на сите површини на територијата на републиките и автономните покраини (за земјоделството, шумарството, водостопанството, земјиштето за населои, за индустрија, за рекреација и др.) и ќе се пропише постапка според која може да се менува намената на земјиштето одредена со просторниот план за користење на земјиштето.

#### Член 15

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со своите прописи ќе ја регулираат аранжиранијата на земјоделското земјиште да може да се врши во корист на организациите на здружениот труд од областа на агрокомплексот ако во катастарската општина, потесот или делот од потесот со учество на земјоделското земјиште во општествена сопственост изнесува најмалку 5%.

#### Член 16

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со своите прописи ќе се регулираат комасацијата на земјоделското земјиште да може да се изврши ако ја предложи месната или општествено-политичката организација, организација на здружениот труд од областа на земјоделството, односно земјоделска задруга и организација на кооперантите, а ако за комасација се изјаснат или е барање на сопствениците на земјиштето во лична сопственост и корисниците на земјиште во општествена сопственост кои поседуваат најмалку 50% од површината на подрачјето за кое се предлага комасацијата, како и по правило таа да се изврши на површините на кои се спроведува хидромелиорацијата.

#### Член 17

Учесниците на договорот се обврзуваат во рок од 2 години од денот на склучувањето на овој договор да ја испитаат можноста за наменување на земјишниот максимум на неземјоделците, зависно од квалитетот, положбата и другите битни својства на земјиштето.

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со своите прописи во смисла на став 1 од овој член, ќе ја регулираат обврската за неземјоделците кои имаат право на сопственост на површина на земјиште поголема од пропишаниот максимум тоа земјиште да го отуѓат во рок кој не може да биде подолг од 3 години од денот на донесувањето на прописите ако наследат вишок на земјиште над пропишаниот максимум должни се да го отуѓат во рок од 3 години.

Учесниците на договорот се обврзуваат дека со своите прописи ќе ја регулираат правото и купување на земјоделско земјиште ќе имаат организациите на здружениот труд од областа на агрокомплексот.

#### Член 18

Учесниците на договорот се обврзуваат во рок од 2 години од денот на неговото склучување заеднички да ги утврдат единствените критериуми за одредување на големината на земјишниот максимум на земјоделците во ридско-планинските подрачја, со кои би се опфатиле конкретните можности, начинот и динамиката на зголемувањето на тој максимум.

#### Член 19

Учесниците на договорот се обврзуваат во рамките на своите права и должности да преземат мерки за утврдување на заеднички стручни основи за донесување методологија на бонитирањето на земјиштето како основици за реорганизација на земјоделското земјиште.

#### Член 20

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе преземат мерки во рок од една година од денот на неговото склучување да се утврди единствена методологија на статистичкото следење и постојано следење на сите показатели значајни за извршување на овој договор.

#### Член 21

Учесниците на договорот во рок од 30 дена од денот на неговото склучување ќе образуваат одбор за следење и реализација на договорот во кој секој од учесниците ќе предложи по еден претставник.

#### Член 22

Учесниците на договорот се согласни извршувањето на обврските и задачите од овој договор, како и предлагањето на потребни мерки да ги вршат органите на управата надлежни за работите на земјоделството во федерацијата, републиките и автономните покраини со тоа што координацијата на тие работи да се изврши во рамките на сојузниот орган на управата надлежен за работите на земјоделството заради поединствено регулирање на прашањата од овој договор.

#### Член 23

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за разгледување на прашањата кои се предмет на овој договор, како и за неговите измени и дополнувања.

Измените и дополнувањата на овој договор се извршуваат на начин и постапка кои се предвидени за негово склучување.

#### Член 24

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластени претставници учесници на овој договор.

#### Член 25

Овој договор се објавува во службените весници на републиките и службените весници на автономните покраини.  
25 април 1986 година

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

м-р **Томислав Јуришиќ**, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство

За Собранието на СР Македонија,

**Христо Христоманов**, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство

За Собранието на СР Словенија,

**Лојзе Сенегачник**, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и исхрана

За Собранието на СР Србија,

м-р **Никола Станиќ**, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство

За Собранието на СР Хрватска,

**Чедо Паиќ**, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство

За Собранието на СР Црна Гора,

**Филип Отвеновиќ**, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство

За Собранието на САП Војводина,

д-р **Бранислав Суботиќ**, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на САП Војводина

За Собранието на САП Коово

**Александар Васиќ**, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за земјоделство и шумарство.

277.

Врз основа на член 128, 138 и 586 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) и член 2 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/85), работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на општествено-политичките заедници во СР Македонија и Синдикатот на работниците од управата, правосудството и финансиските организации, склучија

### САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЈАТА И ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: учесници во спогодбата) со оваа самоуправни спогодба ги утврдуваат:

- основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и другите лични примања и надоместоци;
- правата, обврските и одговорностите на учесниците за спроведување и применување на оваа спогодба;
- заеднички органи за следење и применување на спогодбата;
- постапка за склучување, измени и дополнување на спогодбата, и
- други прашања од заеднички интерес.

Со оваа спогодба не се лимитираат правата на работниците во однос на личен доход, што ги остваруваат врз основа на закон.

##### Член 2

Учесниците во оваа спогодба ги стекнуваат средствата за работа од буџетите на општествено-политичките заедници во зависност од видот, обемот и квалитетот на извршените работи и работни задачи утврдени во програмите, односно плановите за работа и условите за нивното извршување врз основа на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување на доход на работните заедници на органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 31/83), а во согласност со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија.

##### Член 3

Учесниците на спогодбата се обврзуваат:

- средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници да ги усогласуваат, тргнувајќи од сложеноста на личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка на работниците во ООЗТ во стопанството на општествено-политичките заедници водејќи притоа сметка и за значењето на работите и работните задачи и условите во кои се извршуваат;
- односите во распределбата на личните доходи да ги усогласуваат, тргнувајќи од сложеноста и обемот на работите и работните задачи, одговорноста во работата, условите, како и од квалитетот на остварените резултати;

— повеќе и проадекватно да го вреднуваат инвентивниот труд;

— заедничките основи и мерила од оваа спогодба доследно да ги унапредуваат и усовршуваат во согласност со одредбите од Законот за здружен труд и другите прописи;

— постојано да ги анализираат и усогласуваат односите во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и да обезбедат функционирање на таква систем на информирање што ќе овозможи на сите посебно и на цела прупација заедно поуспешно следење и усогласување на движењето на личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка.

##### Член 4

Учесниците во спогодбата се согласни:

— висината на просечните лични доходи да не се утврдува во поголеми износи од просечните лични доходи остварени според стручната подготовка на вработените во стопанството на општината, градот Скопје, односно Републиката во тековната година коригирани со коефициентите на сложеност на трудот и условите на работа;

— порастот на бруто личниот доход по работник, по правило, не може да биде поголем од порастот на бруто личниот доход по работник во стопанството на општината, градот Скопје, односно Републиката.

##### Член 5

Средствата за лични доходи во смисла на оваа спогодба, ги очитуваат средствата наменети за бруто лични доходи за редовната работа со полно и неполно работно време, за прекувремена работа, за работа во деновите на одмор и државни празници, за ноќна работа, за минат труд и за исплати по основ на извршување на примерени и повременени работи (договор за дело).

##### Член 6

Средствата за заедничка потрошувачка, во смисла на оваа спогодба, ги очитуваат паричните средства наменети за решавање на станбените потреби на работниците, за објекти на општествен стандард, за стручно образование и личните примања, за задоволување на другите заеднички потреби на работниците во работните заедници.

##### Член 7

Личните примања од средствата за заедничка потрошувачка, во смисла на оваа спогодба, ги опфаќаат средствата за следниве намени:

- регрес за годишен одмор,
- исплатина при одене во пензија,
- јубилејни и други награди,
- помошти по основ на солидарност,
- надоместок за општествена исхрана,
- други заеднички потреби.

##### Член 8

Личните примања, што ги тозат материјалните трошоци во смисла на оваа спогодба се:

- дневниците за службени патувања во земјата и во странство;
- надоместокот на трошоците за превоз на работниците при доаѓање и одене од работа;
- надоместок за користење на општествено возило за службена цел, и
- надоместокот за теренски додаток, одвоен живот и други надоместоци.

## II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

### 1. Дел на личниот доход врз основа на тековниот труд

##### Член 9

Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи ќе обезбедат личните доходи по основ на тековниот труд да се определуваат според

придонесот во извршувањето на работите и работните задачи на секој работник и да се оообразуваат со резултатите на трудот и работењето што по остварува работната заедница во целина.

Придонесот на работникот се утврдува врз основа на квантитетот и квалитетот на работата имајќи ги предвид особено:

- сложеноста на работата;
- одговорноста во работата;
- условите за работа;
- квалитетот на резултатите од трудот.

#### Член 10

Учесниците на спогодбата во своите самоуправни акти поконкретно ќе ја утврдат сложеноста на работата, одговорноста во работата и условите на работа за секоја работа врз основа на Појдовните основи согласно членот 28 и 29 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување, на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ.

#### Член 11

Учесниците во спогодбата ќе утврдат посебни мерила за оценка на квалитетот на резултатите од трудот, тргнувајќи од степенот на успешноста во извршувањето на работите и задачите, роковите во кои работите се извршени, квалитетот на материјалите, стручноста на работата и личниот придонес на работникот во унапредувањето на работата и функционирањето на органот на управата.

### 2. Дел на личниот доход врз основа на минатиот труд

#### Член 12

До донесувањето на конкретни решенија со кои поблиску ќе се определат критериумите за вреднување на минатиот труд, согласно со одредбите од Законот за проширената репродукција и минатиот труд, учесниците се спогодија делот на личниот доход врз основа на минатиот труд да се утврдува зависно од времето кое работникот го поминал во вршење на сите работи и задачи во својот работен век (работен стаж), што се признава за пензија.

Делот од личниот доход врз основа на минатиот труд се утврдува така што делот на личниот доход кој работникот по остварува врз основа на тековниот труд, се зголемува за секоја започната година на работниот стаж што се признава за пензија за 0,50%.

Учеството на личниот доход по основ на минатиот труд по одделен работник во однос на личниот доход по основ на тековен труд може да изнесува најмногу 20%.

На работниците жени со навршени 25 години работен стаж за секоја наредна година процентот од став 2 на овој член се зголемува уште за 0,25%, а најмногу до 20%.

### 3. Личен доход врз основа на начелото на солидарност

#### Член 13

Учесниците во спогодбата се согласни во своите самоуправни општи акти да обезбедат работник со работен стаж над 35 години (мажи), односно над 30 години (жени), кој поради намалена работна способност предизвикана од старост и исцрпеност, вршење на работи, односно работни задачи во тешки услови за работа во подолг период односно работник кој поради повреда на работа и професионално заболување, се распоредува на други помалку вреднувани работи и работни задачи, врз основа на начелото заедничко и солидарност, да учествува во распределбата на средствата за лични доходи во висина на просечната аконтација на личниот доход што ја остварил во последните три месеци пред распоредувањето на други работи и работни задачи, односно за последните 6 месеци доколку е тоа поповољно за работникот.

### 4. Најнизок и највисок личен доход

#### Член 14

Учесниците во спогодбата се согласни најнискиот личен доход со кој се обезбедува реално економско вреднување на трудот од најнизок степен на сложеност за полно работно време и нормални резултати од трудот да не може да изнесува помалку од 70% од просечниот чист личен доход остварен во стопанството на општината во претходното полугодие, но не помалку од 70% од просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното полугодие.

#### Член 15

Учесниците во спогодбата се согласни највисокиот износ на чистиот личен доход по основ на тековен и минат труд да изнесува до 3,5 пати од просечниот чист личен доход остварен по работник во работната заедница во претходната година, но не повеќе од 4 пати од просечниот чист личен доход остварен по работник во стопанството на Републиката во претходната година.

### 5. Надоместоци по основ на иновации и рационализација

#### Член 16

Учесниците во спогодбата се обврзуваат во своите самоуправни општи акти да ги утврдат основите и мерилата според кои работникот што со креативна работа, иновација, рационализација или друг вид на творештво или со вонреден придонес на извршувањето на задачите и работите во органот на управата во значителна мерка придонесува за резултатите од трудот или за унапредување на работата во работната заедница и во органот на управата да остварува соодветен посебен надместок.

Во самоуправниот општ акт учесниците поблиску ќе ја разработат постапката за реализација на творешкиот труд, проверката на иновацијата и другите видови творештва, како и начинот на следење и евидентирање на нивната примена и постигнатите резултати.

### 6. Личен доход на приправник

#### Член 17

Учесниците се согласни личниот доход на приправникот да изнесува 80% од аконтациите на личните доходи по основ на тековниот труд на исти или слични работи.

### 7. Лични примања и надоместоци по други основи

#### Член 18

Учесниците во спогодбата се согласни зголемувањето на личниот доход по основ на надоместоци да изнесува:

- за прекувремена работа од 30—50% од тековниот месечен личен доход;
- за ноќна работа од 30—50% од тековниот месечен личен доход;
- за работа во денови на државни празници од 30—50% од месечниот личен доход.

#### Член 19

Учесниците на спогодбата се согласни другите лични примања да изнесуваат:

- за време на привремена неспособност за работа до 30 дена — најмногу до 90% од просечниот личен доход што работникот го остварил во претходните 3 месеци;
- за време на привремена неспособност предизвикана со несреќа на работа и во други случаи утврдени со закон — 100% од просечниот личен доход остварен во последните 3 месеци;
- за деновите на користење годишен одмор во висина на личниот доход што работникот го остварил во последните 3 месеци.

### III. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

#### Член 20

Учесниците се согласни, од средствата за заедничка потрошувачка да се утврдат следниве износи на одделните издатоци:

За регресирање на годишен одмор на работниците — до 60% од просекот на месечниот чист личен доход на работниците во стопанството на Републиката, остварен во претходната година, со тоа што во тој износ се засметува и регресирањето на пензионите и одмаралиштата.

— испратнината при одење на работникот во пензија да изнесува најмногу до висината на тримесечен просечен чист личен доход на работникот остварен во последните 12 месеци, доколку со закон за одделни органи не е поинаку определено.

За работникот што има понизок просечен личен доход од просечниот во работната заедница, основа за отпремнина претставува просекот на работната заедница во претходното полугодие.

— jubилејните награди може да изнесуваат одделно по работник најмногу до висината на просечниот чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

#### Член 21

По основ на солидарност на работниците, учесниците во спогодбата се согласни да се исплатува:

— помош на семејството во случај на смрт на работникот во висина на тримесечен личен доход од просекот на работната заедница или Републиката во претходниот, пресметковен период;

— во случај на смрт на член на потесното семејство што го издржува работникот, помошта да изнесува во висина на двомесечен просечен личен доход остварен во работната заедница или Републиката во претходниот пресметковен период;

— еднакратна помош на работникот во случај на настанување потешка инвалидност или подолготрајно боледување во висина на двомесечен просечен чист личен доход остварен во работната заедница или Републиката во претходниот пресметковен период;

— еднакратна помош на работникот во случај на елементарни непогоди или пожари што предизвикале штета на работникот и неговото семејство во висина до двомесечен просечен чист личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходната година.

Предлог за исплата на наведените видови помош по основ на солидарност дава основната организација на Синдикатот.

#### Член 22

Учесниците во спогодбата се согласни партиципацијата во трошоците на исхраната во работната заедница каде што е организирана општествена исхрана или се обезбедува општествена исхрана со топол оброк кај друга организација или заедница може да изнесува по вработен до 15% од просечниот чист личен доход исплатен во претходната година во стопанството на СФРЈ.

За работниците на работни места каде што не е можно да се обезбеди топол оброк, работната заедница може да им издава ладен оброк до висината на истиот износ.

Средствата за исхрана на работниците му припаѓаат на работникот за деновите кога е на работа.

Средствата за исхрана не му припаѓаат на работникот за време на годишен одмор или отсуство, за време кога прима надомест на личен доход поради боледување, друго отсуство од работа или кога е на службен пат за кој прима дневница.

По исклучок од став 1 и 2 од овој член на работниците кои работат на терен и за кои нема можност за организирање на општествена исхрана работните заедници можат да ги исплатат средствата за општествена исхрана во готови пари или парични бонови.

### IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ

#### Член 23

Учесниците во спогодбата се согласни, издатоците на товар на материјалните трошоци што се утврдуваат со самоуправниот општ акт можат да изнесуваат и тоа:

— дневницата за службено патување во земјата да изнесува до 12% од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходниот пресметковен период а доколку одделно се признаваат трошоците за ноќевање според приложената сметка до 15% од истата основаца;

— дневницата за службено патување во странство — до висината утврдена со пропис за републичките органи на управата;

— надоместокот за користење на сопствено возило за службена цел по изминат километар — до 20% од највисоката цена на бензинот за еден литар;

— надоместокот за теренски додаток — до 6% дневно од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година, а во зависност од условите и оддалеченоста на теренот, организираноста на сместувањето и исхраната на работниците и др.;

— надоместокот за одвоен живот — до 85% од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година;

— за превоз за доаѓање и враќање од работа за оддалеченост над 2 км од местото на живеење до местото на работата во висина на трошоците за превоз со градскиот и приградскиот сообраќај.

### V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

#### Член 24

За спроведување и следење на оваа спогодба, учесниците формираат Конференција на учесниците во спогодбата (Конференција), која ја сочинуваат:

— по еден делегат од работните заедници на органите на управата од секоја општина;

— десет делегати од републичките органи на управата;

— три делегати од органите на управата на град Скопје; и

— еден делегат од Синдикатот на работниците од управата, правосудство и финансиските организации.

Мандатот на делегатите на Конференцијата трае 4 години.

#### Член 25

Конференцијата избира од составот на своите делегати претседател, заменик на претседателот и комисија за следење на оваа спогодба.

Конференцијата донесува деловник за својата работа.

Конференцијата работи на седници што се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно, а ги свикнува претседателот по сопствена иницијатива или по барање на еден или повеќе учесници во спогодбата.

Конференцијата полноправно работи ако на седницата присуствуваат најмалку две третини од делегатите, а одлуките се полноважни ако за нив гласа мнозинството од вкупниот број на делегати.

#### Член 26

Конференцијата ги врши следниве работи:

— го следи спроведувањето на оваа спогодба и за конституираните појави и проблеми ги известува учесниците;

— им прецелата на учесниците преземање неопходни мерки за спроведување на оваа спогодба;

— прецелата мерки за последна примена на заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка;

— го утврдува прецелатот на самоуправањата спогодба, односно нејзините измени и дополненија;

— ја анализира примената на оваа спогодба, утврдува неизвршување на обврски од страна на одделни учесници и нив ги опоменува; и

— врши и други работи од делокругот на примената на оваа спогодба

#### Член 27

При заземање на ставови во Конференцијата, секој делегат е должен да постапува во согласност со насоките и основните ставови на работниците на учесниците што ги делегирале, како и во согласност со заедничките и општите општествени интереси.

#### Член 28

Од редот на делегатите Конференцијата избира Комисија за следење на примената на оваа спогодба.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од 11 члена, чии мандат трае 4 години.

Комисијата од своите членови избира претседател и негов заменик.

#### Член 29

Комисијата од член 28 на оваа спогодба ги врши следниве работи:

— изготвува анализи и други информативни материјали во врска со примената на оваа спогодба;

— дава мислења, објасненија и упатства за примената на оваа спогодба;

— изготвува нацрт на спогодба, односно на нејзините измени и дополнувања;

— води постапка за утврдување на непочитувањето на оваа спогодба и предлага соодветни мерки;

— ја оценува оправданоста за пристапување на нови учесници кон оваа спогодба; и

— врши и други работи што ќе и ги довери Конференцијата.

#### Член 30

Доколку работниците на одделни работни заедници не ја прифатат оваа спогодба или не ги применуваат заедничките основи и мерила, основната организација на синдикатот е должна да организира расправа со работниците во таа работна заедница и да ги бара причините и објаснувањата за таквото однесување. Расправата може да се организира и во рамките на општинскиот совет на Сојузот на синдикатите, односно градскиот одбор на синдикатот на работниците од општествените дејности.

Ако работниците во работната заедница не го уопшталат својот самоуправен општ акт со оваа спогодба, работниците во работните заедници кај другите учесници во спогодувањето, основната организација на синдикатот, органите од став 1 на овој член, органот на самоуправната работничка контрола или општествениот правобранител на самоуправувањето, можат да покренат спор пред основниот суд на здружениот труд за уопштување на самоуправниот општ акт со оваа спогодба.

#### Член 31

Конференцијата на учесниците, односно комисијата од член 28 на оваа спогодба, може да го предупреди органот на управување и органот на самоуправната работничка контрола на одделен учесник за дејствата и пропустите што не се во согласност со оваа спогодба, односно за неизвршувањето на обврските утврдени во неа.

Органот на работната заедница што е предупреден во смисла на став 1 од овој член е должен да заземе став и да ја извести за тоа Конференцијата односно комисијата.

Спротива учесниците во спогодувањето, кои ќе ги утврдат основите и мерилата што се во спротивност со одредбите од оваа спогодба или нив не ги применуваат, ќе се применуваат мерки утврдени со закон што се преземаат за општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост.

#### Член 32

Ако работната заедница на органот не се придржува кон заедничките основи и мерила од оваа спогодба, Службата на општественото книговодство непосредно ќе ја примени мерката — враќање на повеќе исплатените лични доходи и на средствата за заедничка потрошувачка.

Враќањето на повеќе исплатените средства во претходниот пресметковен период (претходна година), според став 1 од овој член, треба да се изврши најдоцна до усвојувањето на завршната сметка за тековниот период.

#### Член 33

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Конференцијата и на комисијата во применувањето на оваа самоуправни спогодба се вршат во Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од управата, правосудството и финансиските организации.

По потреба, може да се предвиди партиципација во трошоците во врска со извршувањето на работите од став 1 на овој член.

#### Член 34

Секој учесник во спогодбата има право да покрене (со писмено барање) постапка за преиспитување на оваа спогодба.

Барањето со образложени причини и оформени предлози се доставува до сите учесници преку Конференцијата, кои во рок од 30 дена од приемот на предлогот треба да се изјаснат.

Доколку во определен рок од 30 дена поголемиот број од учесниците не се изјаснат, односно се произнесат негативно во однос на предлогот, предлагачот може пред Основниот суд на здружен труд во Скопје да покрене постапка за поништување на оваа спогодба во целост или во дел од неа.

#### Член 35

Во случај на согласност со предлогот од член 34 на оваа спогодба, Конференцијата утврдува нацрт за изменување и дополнување на спогодбата и него го доставува до сите учесници.

Постапката за изменување и дополнување на самоуправната спогодба е идентична со постапката за нејзиното донесување.

## VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 36

Оваа спогодба се смета за олучена кога во истоветен текст ќе биде усвоена од мнозинството на учесниците во спогодувањето.

Самоуправната спогодба е усвоена во работната заедница кога ќе биде прифатена од мнозинството од вкупниот број на работниците во работната заедница.

Склучувањето на спогодбата се врши и по пат на доставување на одлуки за нејзиното усвојување од работните заедници.

#### Член 37

Кон оваа спогодба можат да пристапат дополнително и други учесници од карактерот на дејноста на учесниците во оваа спогодба.

Во случај кога некој од учесниците одлучи да го откаже учеството во оваа спогодба, должен е тоа да го стори по писмен пат, со што ќе ги запознае сите учесници преку Конференцијата.

Отказниот рок изнесува 6 месеци и почнува да тече од последниот ден во годината во која е отказот доставен до сите учесници преку Конференцијата.

#### Член 38

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба, престанува да важи Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на органите на управата и во Стручните служби на собранјата и извршните совети на општествено-политичките заедници во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 29/78).

Распределбата на средствата за личните доходи и заедничка потрошувачка по завршна сметка за 1985 година ќе се изврши според мерилата и критериумите на постојната самоуправни спогодба.

## Член 39

Учесниците се обврзуваат во своите самоуправни општи акти поблиску да ги разработат заедничките основи и мерила од оваа спогодба и Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа спогодба.

## Член 40

Заради усогласување на личните доходи на ниво на една општествено-политичка заедница (општина, градот Скопје) учесниците во спогодбата од таа заедница со посебна самоуправни спогодба можат да ги утврдат поблиските мерила и критериуми за распределба на личните доходи и другите лични примања во согласност со одредбите на оваа спогодба.

## Член 41

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Оваа самоуправни спогодба ја прифатија работните заедници на:

1. Собранието на СРМ,
2. Претседателството на Собранието на СРМ
3. Извршниот совет на Собранието на СРМ,
4. Републичкиот комитет за труд,
5. Републичкиот комитет за сообраќај и врски
6. Републичкиот завод за информатика,
7. Републичкиот завод за судско вештачење,
8. Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар,
9. Републичкиот хидрометеоролошки завод,
10. Републичкиот завод за општествено планирање,
11. Републичкиот комитет за урбанизам,
12. Републичката геодетска управа,
13. Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка,
14. Републичкиот комитет за меѓународни односи,
15. Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,
16. Републичката комисија за културни врски со странство,
17. Управата за заеднички работи на Извршниот совет,
18. Републичкиот завод за статистика,
19. Македонската академија на науките,
20. Републичкиот секретаријат за правосудство и управа,
21. Советот за испражувачки работи во рударството,
22. Дирекцијата на републичките скоковни резерви,
23. Републичкиот секретаријат за народна одбрана,
24. Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,
25. Републичкиот комитет за култура,
26. Републичкиот комитет за здравство,
27. Републичкиот комитет за законодавство,
28. Републичкиот штаб на ТО,
29. Архивот на Македонија,
30. Собранието на град Скопје — Одделение за општа управа,
31. Стручната служба на Собранието на град Скопје,
32. Извршниот совет на Собранието на град Скопје.
33. Градскиот комитет за стопанство — Скопје
34. Градскиот секретаријат за развој на политички систем, прописи и организација на органите на управата.
35. Заводот за планирање и развој на град Скопје.

36. Градскиот комитет за здравство Скопје,
37. Градскиот комитет за образование, култура и физичка култура,
38. Управата за општ. прих. на град Скопје,
39. Градскиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје.
40. Меѓуопштинскиот залвор — Скопје,
41. Градскиот секретаријат за физички — Скопје,
42. Геодетската управа — Скопје,
43. Секретаријатот за кадровски прашања на ИС на Собранието на Скопје,
44. Градскиот секретаријат за народна одбрана,
45. Собранието на општината Берово,
46. Собранието на општината Битола,
47. Собранието на општината Валандово,
48. Собранието на општината Велтица,
49. Собранието на општината Гевгелија,
50. Собранието на општината Гостивар,
51. Собранието на општината Дебар,
52. Собранието на општината Делчево,
53. Собранието на општината Демир Хисар,
54. Собранието на општината Кавadarци,
55. Собранието на општината Кичево,
56. Собранието на општината Кочани,
57. Собранието на општината Кратово,
58. Собранието на општината Крива Паланка,
59. Собранието на општината Крушево,
60. Секретаријатот за инспекциски работи — Куманово,
61. Секретаријатот за народна одбрана — Куманово,
62. Секретаријатот за внатрешни работи — Куманово,
63. Геодетската управа — Куманово,
64. Секретаријатот за стоп. и општ. план. — Куманово,
65. Стручните служби на Собранието на ИС — Куманово,
66. Секретаријатот за урбанизам — Куманово,
67. Одделението за општа управа — Куманово,
68. Комитетот за општ. дејности — Куманово,
69. Собранието на општината Неготино,
70. Собранието на општината Охрид,
71. Собранието на општината Прилеп,
72. Собранието на општината Пробиштип,
73. Собранието на општината Радовиш,
74. Собранието на општината Ресен,
75. Собранието на општината Македонски Брод,
76. Собранието на општината Свети Николе,
77. Собранието на општината Струга,
78. Собранието на општината Струмица,
79. Собранието на општината Тетово,
80. Собранието на општината Титов Велес,
81. Собранието на општината Штип,
82. Собранието на општината Центар — Скопје
83. Собранието на општината Гази Баба — Скопје,
84. Собранието на општината Карпош — Скопје
85. Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.
86. Собранието на општината Чаир — Скопје
87. Републичкиот комитет за економски односи со странство
88. Републичкиот комитет за информатика,
89. Републичкиот комитет за енергетика, меѓустрански и мајно стопанство,
90. Републичката комисија за односи со верските заедници на СРМ,
91. Бирото за претставки и поплаки на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
92. Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СРМ,
93. Градскиот комитет за комунални работи и сообраќај,
94. Градскиот завод за орган. и развој на инфор. систем.
95. Секретаријатот за внатрешни работи — Струга,

96. Секретаријатот за народна одбрана — Струга,  
 97. Секретаријатот за финансии — Струга,  
 98. Општинската геодетска управа — Струга,  
 99. Управата за општествени приходи — Т. Вес-лес,  
 100. Републичкиот комитет за образование и фи-зичка култура — Скопје,  
 101. Градскиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина,

102. Геодетската управа — Охрид,  
 103. Управата за приходи — Охрид,  
 104. СВР — Охрид,  
 105. Републичкиот фонд за кредитирање на по-брзот развој на стопацки недоволно развиените краишта,  
 106. Секретаријатот за народна одбрана — Те-тово,  
 107. Воспитно-поправниот дом за малолетници — Тетово.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

278.

Врз основа на член 28 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74), член 114 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

#### СТАТУТАРНА ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) ставот 2 на член 112 се менува и гласи:

„Исплатата на пензијата не се запира на корисникот на пензија кој врши повремена или привремена работи или задачи по основа на договор, чие траење не е подолго од времето предвидено со прописите за работни односи и по таа основа да не оствари примана повисоки од двократниот односно четирикратниот износ на просечниот личен доход остварен во Републиката во претходната година во зависност од траењето на договорот, а приманата над тој износ се запираат од пензијата“.

#### Член 2

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по нејзиното потврдување од Собранието на СР Македонија.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 02-449/1

20 февруари 1986 година  
 Скопје

Претседател,  
**Трајан Старковски**, с. р.

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

279.

Врз основа на член 63 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и Одлуката бр. 92-468/21 за привремено овластување на Извршниот одбор на Собранието да врши тековно уоогласување на приливот на изворните приходи на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и нивно извршување, Извршниот

одбор на Собранието на Републичката заедница, на седницата одржана на 3 септември 1986 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ЗА 1986 ГОДИНА

#### Член 1

Заради усогласување на износот на додатокот на деца со тековниот пораст на личниот доход просечниот износ на додатокот на деца утврден за 1986 година се валоризира со 22%.

#### Член 2

Валоризираниот износ на додатокот на деца ќе им се исплати во еднокретен износ од по 8.000 по дете на корисниците кои ќе се спекнат со право на додаток на деца во периодот од 1. 04. до 31. 12. 1986 година како помош за покривање на дел од трошоците на децата за новата учебна година.

#### Член 3

Валоризираниот износ ќе се исплати во месец септември заедно со редовниот износ на додатокот на деца.

#### Член 4

Исплатата ќе се изврши од редовниот прилив на средствата, а ќе ја спроведат спручните служби на општинските заедници за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-731/2  
 3 септември 1986 година  
 Скопје

Претседател,  
**Македонка Јовиќ**, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

280.

Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита, на заедничката седница на трите ообори, одржана на 24 јуни 1986 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

#### Член 1

Во Одлуката бр. 0231-44/6 од 4 февруари 1986 година за утврдување на висината на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одредени категории осигуреници, под т. 13 од став 1 на член 1 се додаваат следните точки:

„14. За лицата привремено невработени додека се пријавуваат во надлежната заедница за вработување а примаат материјално обезбедување во износ од 1.000 динари.

15. Лицата привремено невработени додека се пријавуваат во надлежната заедница за вработување во износ од 800 динари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0231-230/5  
24 јуни 1986 година  
Неготино

Претседател,  
д-р **Киро Бајатов**, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за утврдување појакро право на владение по тужбата на тужителот Димитар Игњатов, со стан на ул. „Црниче“ бр. 52 од Скопје, против тужениот Тома Ристиќ од Скопје, сега со непознатата адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот Тома Ристиќ од Скопје да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател согласно член 84 од ЗПП кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. бр. 1944/86. (115)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Али Асим Алији од с. Порој против тужените Сулејмани Ибрахим Абдулхалим, Хава Реџеџи род. Бирсен, Исмети Хасип, Исмети Зеќавет и Исмети Уоницеват, сите од Тетово, сега со непознатата адреса во Турција. Вредност на спорот 5000 динари.

Се повикуваат тужените Сулејмани Ибрахим Абдулхалим, Хава Реџеџи род. Бирсен, Исмети Хасип, Исмети Зеќавет, Исмети Уоницеват, сите од Тетово, сега со непознатата адреса во Турција, да се јават во рок од 30 дена пред овој суд, да ја достават нивната адреса или да постават свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истите ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 350/86 (109)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Самет Фетаи од с. Палачица против тужената Сабаџе Фетаи, родена Битиќ од Скопје, сега со непознатата адреса.

Се повикува тужената Сабаџе Фетаи, родена Битиќ од Скопје, сега со непознатата адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот сè до окончувањето на постапката или до нејзино појавување пред судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 288/86.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за утврдување на смрт на лицето Нуџија Казим порано од с. Гермо, по предлог на предлагачот Синани Синан од с. Гермо, СО Тетово.

Се повикува лицето Нуџија Казим, порано од с. Гермо, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, како и секој друг кој што знае за неговиот живот. Во спротивно, судот ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 247/86. (111)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Беќири Нуџи од с. Каменане против тужените Беќири Меваип и Беќири Рахим, двајцата со непознатата адреса во НР Албанија.

Се повикуваат тужените Беќири Меваип и Беќири Рахим да се јават во судот, достават точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот на тужените ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува тужените до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 563/86. (112)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на Цвета Димитриевока од Тетово, ул. „Бихачка“ бр. 13 и Драгица Серафимовска од с. Одри против Таса Горѓиевска од с. Лешок и др.

Се повикуваат тужените Живко Огњановски од Белград, со непознатата адреса, Спасен Огњановски, Мита Огњановска и Зора Огњановска, сите од Канада со непознатата адреса, Микле Цветков Димитриевски од с. Ратае, сега со непознато место на живеење, Стојанка Милошева Серафимовска од Скопје, со непознатата адреса, Доца Тасевска од Гостивар, со непознатата адреса, Јелица Тасевска од Белград, со непознатата адреса, Блаже Тасевски, Марко Тасевски и Мио Тасевски, сите од Г. Петров, со непознатата адреса, да се јават во судот, да достават адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужените ќе им постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ги застапува до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1403/83. (113)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за докажување на смрт по предлог на предлагачот Билјали Ферик од с. Г. Речица.

Се повикува лицето Билјали Азби од с. Голема Речица да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или секој кој што знае за неговиот живот. По истекот на овој рок, судот ќе ја утврди смртта на Билјали Азби.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 321/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Берзати Амет од с. Г. Палчиште.

Се повикува лицето Хајрули Хајрула од с. Г. Палчиште да се јави пред Општинскиот суд во Тетово или секој друг којшто знае за неговиот живот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот ќе ја утврди смртта на лицето Хајрули Хајрула.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 223/86.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Мемеди Мемет, порано од с. Боговиње, а по предлог на предлагачот Мемеди Мемет Хајдар од с. Боговиње.



Се повикува лицето Мемеди Мемет од с. Боговиње да се јави во Општинскиот суд во Тетово, како и секој друг којшто знае за неговиот живот и тоа во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, судот ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 333/86.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Рустеми Камер од с. Орашје за докажување на смртта на лицето Камбери Цафер од с. Орашје.

Се повикува лицето Камбери Цафер од с. Орашје или секој друг којшто знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на овој рок, судот ќе ја утврди смртта на лицето Камбери Цафер од с. Орашје.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 390/86.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Општинскиот суд во Титов Велес поведе спор за одговорност по правната работа на тужителот Петре Матев од Титов Велес, против тужените Јовче Матев и Ордан Матев, двајцата од Титов Велес, и Боре Гуров со непозната адреса на живеење во САД. Вредност на спорот 10.000 динари. За привремен застапник на третотужениот Боре Гуров, со непозната живеалиште, во смисла на одредбите на член 84 став 2 точка 5 од ЗПП, е поставен првотужениот Јовче Матев од Титов Велес, ул. „Вингелска“ бр. 1/III-5.

Поставениот привремен застапник на третотужениот ќе го застапува во правната работа по предметот на овој суд, П. бр. 638/85, сè додека третотужениот или негов полномошник не се јават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 638/85. (120)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Димчо Арсов од с. Мојанци, општина Кочани, против тужената Јорданка Алекоова од с. Злетово, општина Пробиштип, но истата се наоѓа во Канада со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Јорданка Алекоова да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, огласно член 84 од ЗПП, судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ги штити интересите во постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 714/85.

Пред Општинскиот суд во Кочани постои тужба за зголемување на издршка од малолетната тужителка Розетка Монева од с. Зрновци, застапувана од законскиот застапник Ванчо Монов од с. Зрновци, против тужената Блашка Димитрова Монева од с. Теранци, а на привремена работа во СР Германија.

Се повикува тужената Блашка Монева да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе постави согласно член 84 од ЗПП и ќе постави привремен старател кој ќе ги штити интересите на тужената во постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 824/85.

#### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Заседничка стручна служба на СИЗ — и на културата и на физичката култура — Работна заедница — Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Производна трговска работна организација „Единство“ — Гостивар — Претставништво — Скопје“ се огласува за неважен.

Печатот под назив: „Пчеларско друштво „Китка“ — Неготино“ се огласува за неважен. (3789)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Пасош на име Јовица Петрушевски, ул. „Горче Петров“ бр. 61, Куманово. (3889)

Воена книшка на име Целадин Алипти, с. Горно Палчиште, Тетово. (3902)

Работна книшка на име Зилни Етеми, Струга.

Работна книшка на име Дејан Антиќ, Куманово. (3921)

Работна книшка на име Илиевски Зоран, с. Пендак, Кратово. (3920)

Работна книшка на име Борис Гаврилоски, Охрид. (3921)

Работна книшка на име Велко Апостолоски, Тетово. (3923)

Работна книшка на име Мендо Целадинов, Штип.

Работна книшка на име Станка Мемедовска, Штип. (3927)

Работна книшка на име Елјеша Руштити, Гостивар. (3939)

Работна книшка на име Ванчо Христовски, Куманово. (3950)

Работна книшка на име Бранко Крстевски, Кратово. (3952)

Воена книшка на име Драшко Кироски, ул. „Ј. Божински“ бр. 111, Тетово. (3954)

Лична карта на име Мазлам Изаири, с. Челопек, Тетово. (3955)

Возачка дозвола на име Мазлам Изаири, с. Челопек, Тетово. (3956)

Воена книшка на име Музафер Бејтули, с. Озориште, Тетово. (3960)

Воена книшка на име Музафер Бејтули, с. Озориште, Тетово. (3960)

Работна книшка на име Цветанка Николовска, Крива Паланка. (3980)

Работна книшка на име Ленче Мацовска, Крива Паланка. (3982)

Работна книшка на име Стојче Манев, Неготино. Воена книшка на име Назмија Нухи, с. Боговиње, Тетово. (3990)

Работна книшка на име Стојановска Снежана, ул. „Каменичка“ бр. 38, Македонска Каменица, (3994)

Решение за превоз на патници, Уп. бр. 11-1712 издадено од СО — Чаир, Скопје на име Томашевски Стојче, с. Глуво, Скопје. (4004)

Работна книшка на име Демил Шакири, Тетово. Работна книшка на име Лузавер Саити, Тетово. Работна книшка на име Трајанка Тошева, Штип. Работна книшка на име Стевче Павловски, Куманово. (4012)

Работна книшка на име Ранко Стоишевски, Куманово. (4014)

Работна книшка на име Нурија Салиевска, Куманово. (4015)

Работна книшка на име Самије Куртеши, Куманово. (4016)

Работна книшка на име Гојко Мишоски, Македонски Брод. (4018)

Сообраќајна дозвола ШТ 691-94 на име Ацо Стојановски, с. Козјак, Штип. (4025)

Тековна сметка бр. 1550003835 и чековите бр. 0457841-0457847, 0457848, 0457849 и 0457850, издадени од Југобанка — Скопје, на име Филовоки Жарко, ул. „М. Митевски, бр. 11-5-5, Скопје. (4030)

- Работна книшка на име Ремзи Идризи, Гостивар. (4034)
- Попарда бр. 281-537, издадена од „Комтас“ на име Стојановски Киро, ул. „Димитар Осоговски“ бр. 38, Винаца. (4037)
- Работна книшка на име Шаби Рамани, Куманово.
- Работна книшка, издадена од СО Македонски Брод на име Тримчески Вангел, с. Растеш, Македонски Брод. (4044)
- Работна книшка на име Кузманоски Дончо, Македонски Брод. (4045)
- Работна книшка на име Драгана Рахи, Тетово.
- Тековна сметка бр. 80710-15-50-00-955-0 и чековите бр. 0450495-0450500, издадени од Југобанка — Скопје на име Мирослав Михајловски, ул. „Водоча“ бр. 10а, Скопје. (4056)
- Работна книшка на име Миодраг Секуловиќ, Струга. (4059)
- Воена книшка на име Стојко Бичани, Гевгелија.
- Работна книшка на име Улбер Белули, Тетово.
- Работна книшка на име Огнан Димитров, Винаца.
- Воена книшка на име Фареджан Куртешки, с. Новаке, Тетово. (4080)
- Работна книшка на име Киро Димитров, Кочани.
- Работна книшка на име Царка Алексова, Пробиштип. (4105)
- Воена книшка на име Имер Исмаили, ул. „Бл. Маровиќ“ бр. 26, Куманово (4106)
- Воена книшка на име Бранко Златев, с. Раец, Кавадарци. (4109)
- Работна книшка на име Заим Тела, Кратово
- Работна книшка на име Марјан Станојевиќ, Крива Паланка. (4120)
- Воена книшка на име Зулфи Рамадани, с. Шипковица, Тетово. (4121)
- Воена книшка на име Аднан Самти, с. Урвич, Тетово (4122)
- Работна книшка на име Асан Салиу, Гостивар.
- Работна книшка на име Зоран Златановски, Куманово. (4132)
- Работна книшка на име Шемсије Абази, Гостивар. (4144)
- Работна книшка на име Рамадан Абдула, Скопје.
- Работна книшка на име Трајче Марковиќ, Куманово. (4162)
- Тековна сметка бр. 40100-620-21-840-8091-373/89 и чековите бр. 1011928, 1011929 и 1011930, издадени од Љубљанска банка — Основна банка — Скопје на име Владислав Симовски, Скопје. (4167)
- Работна книшка на име Јагода Гаврилоска, Охрид. (4168)
- Работна книшка на име Рашид Далипи, Охрид.
- Работна книшка на име Шефкија Тајровски, Струга (4170)
- Работна книшка на име Хатиџе Демири, Тетово
- Работна книшка на име Бенат Еминов, Кочани.
- Работна книшка на име Миркољуб Милковиќ, Гостивар. (4186)
- Работна книшка на име Бејо Раифовски, Гостивар. (4187)
- Воена книшка бр. 62201, издадена од ОНО — Делчево на име Ангеловски Лазо, с. Каменица, Делчево. (4190)
- Работна книшка на име Лена Јованова, Винаца
- Тековна сметка бр. 15-50-00144-0 и чековите од 0457655 до 0457660, издадени од Југобанка — Скопје на име Нечелко Јелиќ Скопје (4194)
- Возачка дозвола Б“ — инструкцион, издадена од РСВР — Скопје на име Рале Ристевски, ул. „Октомвриска“ бр. 24, Прилеп (4203)
- Тековна сметка бр. 80710-15-50-02130-5 и чековите од бр. 047842-047850 издадени од „Југобанка“ — Скопје на име Љупчо Црвенковски, Скопје (3790)
- Работна книшка на име Рамадан Алулај — Кратово. (3719)
- Работна книшка на име Владимир Златановски, — Тетово. (3723)
- Работна книшка на име Гајур Сулемани, Тетово.
- Работна книшка на име Шефкет Зекировски, Берово. (3744)
- Работна книшка на име Цветко Павлов, Винаца.
- Работна книшка на име Драги Лазаревски, Куманово. (3755)
- Воена книшка на име Харун Сулејмани, Тетово.
- Работна книшка на име Мегуш Мемети, Тетово.
- Работна книшка на име Станиќа Стоименовска, Крива Паланка. (3777)
- Работна книшка на име Слободан Димитровски, Крива Паланка. (3778)
- Возачка дозвола на име Добре Јовановски, ул. „Диего Хаџи Димов“, бр. 109, Крива Паланка. (3779)
- Работна книшка на име Бачкоски Мустафа, с. Пласница, Македонски Брод. (3780)
- Работна книшка на име Шефкет Зекировски, Берово. (3787)
- Работна книшка на име Оливера Јовановска, Куманово (3803)
- Работна книшка на име Сашо Стефановиќ, Куманово. (3804)
- Работна книшка на име Билјана Мариновска, Кратово. (3805)
- Работна книшка на име Гоце Димитровски, Крива Паланка. (3806)
- Работна книшка на име Ариф Мустафи, Тетово.
- Работна книшка на име Себлије Алити, Тетово.
- Работна книшка на име Винета Имери, Тетово.
- Работна книшка на име Реџеп Ала, Винаца.
- Работна книшка на име Живан Ивановиќ, Куманово (3829)
- Работна книшка на име Јуди Калгури, Гостивар.
- Работна книшка на име Дончо Давидовски, Гостивар (3832)
- Штедна книшка издадена од Инвестбанка — Скопје на име Драгича Коручоска, Скопје. (3845)
- Чекови од бр. 0432261 до 0432280 издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Здравко Шамаковски (3846)
- Пасош на име Живан Ивановиќ, ул. „Сл. Војнев“ бр. 19, Куманово. (3847)
- Работна книшка на име Светлана Петковска, Куманово. (3848)
- Работна книшка на име Свето Ангеловски, Куманово. (3849)
- Штедна книшка бр. 4001-01-04398-4, издадена од Инвестбанка — Прилеп на име Гоце Ристевски, ул. „Диваџа“ бр. 34, Прилеп. (3862)
- Работна книшка на име Орхидеја Митреска, с. Велестово — Охрид. (3865)
- Свидетелства за завршена I, II, III и IV година, издадени од ФМУЦ — Скопје, на име Станимир Дејановски, с. Трмино, Македонски Брод. (3871)
- Работна книшка на име Муртезан Демири, Тетово (3881)
- Работна книшка на име Миле Митевски, Крива Паланка. (2426)
- Свидетелство за завршено I, II, III и IV година, и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Кочо Рацин“ на име Амбарков Митко, ул. „Вера Циривири“ бр. 63-а, Титов Велес. (2428)
- Работна книшка на име Усари Османов, Радовиш (2456)
- Тековна сметка бр. 255—03846 и чекови од бр. 0403906 до 0403920, издадени од Југобанка — Скопје на име Хелена Поп-Трајковска, Скопје. (2457)
- Работна книшка на име Боге Доревски, Куманово (2467)
- Работна книшка на име Негован Петровски Тетово (2485)
- Одобрение да се изврши наплата на извоз со увоз на стока, бр. 27/П—2/ГА од 20. 08. 1985 год. издадено од НБМ — Скопје — Девизна лирекција на име „Интеримпекс — Промет“ — Скопје (2538)
- Работна книшка на име Благоја Ристевски, Гостивар. (2556)
- Возачка дозвола на име Димитар Ташев, с. Три Чешми, Штип. (2582)
- Работна книшка на име Зоран Стојановиќ, Штип. (2586)
- Работна книшка на име Кузман Савовски, Крива Паланка. (2721)

- Регистарски таблица бр. 639 за авто такси, издадени од СО—Чаир, Скопје на име Трајче Васиљевиќ, с. Бањани, Скопје. (2732)
- Воена книшка на име Љупчо Андоновски, ул. „Г. Делчев“ бр. 205, Тетово. (2735)
- Воена книшка на име Гајур Хисмани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 58, Тетово. (2758)
- Работна книшка на име Драги Конишкар Штип. (2767)
- Работна книшка на име Мисим Мисими, Куманово. (2777)
- Работна книшка и диплома на име Стеве Црвенкоски, Прилеп. (2787)
- Работна книшка на име Сузана Митевска, Куманово. (2788)
- Работна книшка на име Драгица Гонева, Штип. Тековна сметка бр. 80710—1550—00319—0 и виза картица бр. 4506210500001009 и загубените чекови од бр. 0395211 до 0395221, издадени од Југобанка — Скопје на име Симеон Петковски, Скопје. (2824)
- Воена книшка, издадена од СНО — Куманово на име Бојковски Марјан, Куманово, ул. „25 февруари“ бр. 2-а, Куманово. (2829)
- Работна книшка на име Каролина Богдановска, Охрид. (2855)
- Работна книшка на име Илмија Мустафија, Струга. (2856)
- Воена книшка, серија А 2Н, број 62495, издадена од ОНО на име Спасевски Дафко, с. Драмче, Делчево. (2858)
- Работна книшка на име Пеце Ристевски, Охрид. Лична карта на име Шабан Јахјан, с. Камењане, Тетово. (2877)
- Членска книшка на СКЈ на име Шабан Јахјан, с. Камењане, Тетово. (2878)
- Воена книшка на име Меммиши Амети, ул. „Штипска“ бр. 4, Тетово. (2881)
- Чек на 71.000 — динари, издаден од Љубљанска Банка на име Халим Мифтари, Ресторан „Луна“, Гостивар. (2884)
- Возачка дозвола на име Шефал Бетули, Гостивар. (2885)
- Тековна сметка бр. 80710—155—00—2351—4, издадена од Југобанка — Скопје на име Илија Стојановски, Скопје. (2887)
- Чек за готовинско плаќање бр. Д—4039307, издадени од СОК — Скопје на име Фудбалски клуб „Лепенец“, с. Бардовци, Скопје. (2888)
- Работна книшка на име Жаклина Ристовска, Куманово. (2905)
- Работна книшка, издадена од СО Брод Македонски на име Кемана Цафероски, с. Пласница, Македонски Брод. (2930)
- Работна книшка на име Ангелко Темелковски, нас Чашка, Титов Велес. (2933)
- Работна книшка на име Бајрам Демири, Тетово. (2943)
- Работна книшка на име Лазо Манџуков, Штип. Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчоски“ на име Величковски Стојан, с. Габар, Крива Паланка. (2957)
- Работна книшка на име Драги Тодоров, Крива Паланка. (2957)
- Работна книшка на име Снежана Миленкоска, Охрид. (2965)
- Возачка дозвола на име Реџиут Абдулаи, с. Жировница, Гостивар. (2980)
- Возачка дозвола на име Ферат Алиу, Гостивар. Работна книшка на име Гоце Димитровски, Куманово. (2999)
- Работна книшка на име Душан Насковски, Куманово. (3000)
- Работна книшка на име Целадин Муслији, Крива Паланка. (3005)
- Пасош на име Љутфи Саљиџи, Тетово. (3013)
- Работна книшка на име Несим Ала, Кратово. Работна книшка на име Максуд Али, Охрид. Воена книшка на име Нусрет Хаити, с. Г. Реџица, Тетово. (3045)
- Работна книшка на име Шабан Адемов, Виница. (3049)
- Возачка дозвола на име Мето Рулески, Прилеп. (3059)
- Работна книшка на име Рамон Халими, Куманово. (3062)
- Работна книшка на име Михадин Емрулау, Куманово. (3064)
- Лична карта на име Зулџуфли Аземи, с. Доброштите, Тетово. (3068)
- Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име Зулџуфли Аземи, с. Доброштите (3069)
- Оружен лист на име Изаир Ебиби, с. Неготино, Гостивар. (3071)
- Работна книшка на име Николче Јованов, Штип. Работна книшка на име Љубиша Божиновиќ, Куманово. (3080)
- Работна книшка на име Љубинка Божиновиќ, Куманово. (3086)
- Работна книшка на име Драганче Младеновски, Куманово. (3092)
- Работна книшка на име Скендер Грамадановиќ, Охрид. (3093)
- Работна книшка на име Бојан Андонов, Кочани. (3099)
- Работна книшка на име Бојан Стефанов, Скопје. (3118)
- Работна книшка на име Каќуша Велеска, Скопје. (3129)
- Работна книшка на име Мустафа Лиман, Тетово. Работна книшка на име Димитрова Елена, Скопје. (3192)
- Работна книшка на име Амзи Рушители, Куманово. (3507)
- Работна книшка на име Цане Христовски, Крива Паланка. (3514)
- Работна книшка на име Зеља Хисмани, Тетово. Работна книшка на име Ремзи Рамадани, Куманово. (3634)
- Работна книшка на име Киро Арсов, Виноца. Работна книшка на име Перица Спасевски, Куманово. (3705)
- Работна книшка на име Ридван Аслани, Куманово. (3706)
- Работна книшка на име Душко Гоговски, Крива Паланка. (3709)
- Работна книшка на Добринка Поповска, Крива Паланка. (3730)
- Работна книшка на име Ленче Тодоска, Охрид. Работна книшка на име Стојановски Ристо, Македонски Брод. (3734)
- Работна книшка на име Реп Нухаи, Тетово. Работна книшка бр. 33103 на име Македонка Додеска, Гостивар. (3755)
- Работна книшка на име Јелица Бојаџиева, Радовиш. (3806)
- Работна книшка на име Лозанка Божиновска, Куманово. (3821)
- Работна книшка на име Павле Георѓијев, Кочани. (3848)
- Работна книшка на име Калешова Магдалена, Титов Велес. (3850)
- Работна книшка на име Ѓорѓи Пероски, Охрид. Работна книшка на име Томе Дончевски, Куманово. (3884)
- Работна книшка на име Харун Абдулахи, Тетово. (3893)
- Работна книшка на име Атанасоски Дејан, с. Брест, Македонски Брод. (3925)
- Работна книшка на име Сулејмановски Муарем, с. Пласница, Македонски Брод. (3925)
- Работна книшка на име Нешат Билали, Тетово. Работна книшка на име Златанчо Минов, Кочани. (3961)
- Работна книшка на име Миле Ангеловски, с. Конопница, Крива Паланка. (3971)
- Работна книшка на име Аљил Исмаиљи, Тетово. (3996)
- Работна книшка на име Марица Петровска, Куманово. (4006)
- Работна книшка на име Ангел Величковски, Крива Паланка. (4011)

- Работна книшка на име Делчо Иванов, Штип (4041)
- Работна книшка на име Идрис Ајрадини, Охрид (4041)
- Работна книшка на име Стое Златановски, Куманово. (4047)
- Работна на име Татјана Јовчик, Куманово. (4048)
- Работна книшка на име Шериф Малики, Тетово. (4056)
- Работна книшка на име Бекир Амита, Тетово. (4081)
- Работна книшка на име Мемет Исмаили, Тетово. (4081)
- Работна книшка на име Мите Димоски, Охрид (4339)
- Работна книшка на име Целал Садику, Куманово. (4346)
- Работна книшка на име Каршик Ризва, с. Г. Оризари, Титов Велес. (4347)
- Работна книшка на име Мијалчо Штерјов, Штип. (4407)
- Работна книшка на име Панче Јаневски, Штип. (4407)
- Работна книшка на Садрија Бекировски, Прилеп. (4407)
- Работна книшка на име Рушка Цветковска, Куманово. (4411)
- Работна книшка на име Кемал Адеми, Титов Велес. (4415)
- Работна книшка на Љупчо Лазаровски, Титов Велес. (4416)
- Работна книшка на име Јован Димитров, Кочани. (4464)
- Работна книшка на име Ацо Лазаров, Кочани. (4464)
- Работна книшка на име Љубомир Димитриев, Кочани. (4466)
- Работна книшка на име Чедо Каранфиловски, Куманово. (4451)
- Работна книшка на име Васе Митев, Кратово. (4458)
- Работна книшка на име Војне Клапоски, Титов Велес. (4458)
- Работна книшка на име Етем Алиу, Гостивар. (4465)
- Работна книшка на име Селајдин Османи, Куманово. (4497)
- Работна книшка на име Љубе Костадинов, Радовиш. (4512)
- Работна книшка на име Моме Стефаноски, Тетово. (4523)
- Работна книшка на име Наталија Ристеска, Гостивар. (4532)
- Работна книшка на име Миле Јовановски, Вилница. (4548)
- Работна книшка на име Ариф Хасани, Куманово. (4557)
- Работна книшка на име Љупчо Митровски, Штип. (4616)
- Работна книшка на име Расим Рашити, Гостивар. (4616)
- Работна книшка на име Рамиз Сулејмани, Куманово. (4668)
- Работна книшка на име Шефередин Нуредини, Куманово. (4670)
- Работна книшка на име Владо Стојменов, Вилница. (4730)
- Работна книшка на име Љубо Димитров, Кочани. (4766)
- Работна книшка на име Јанко Миладиновски, Крива Паланка. (4817)
- Работна книшка на име Мира Тодорова, Титов Велес. (4827)
- Работна книшка на име Тони Коцев, Штип. (4871)
- Работна книшка на име Трајче Вучевски, Крива Паланка. (4871)
- Работна книшка на име Мустафоски А. Кадар, с. Преглево, Македонски Брод. (4893)
- Работна книшка на име Ејуп Махмути, Тетово. (4920)
- Работна книшка на име Шкемдо Хавзи, Тетово. (4920)
- Работна книшка на име Нехат Рамадани, Гостивар. (4929)
- Работна книшка на име Меќаил Ајети, Гостивар. (4931)
- Работна книшка на име Добре Алексовски, Пробиштип. (4986)
- Работна книшка на име Стојанка Ѓорѓиевска, Крива Паланка. (5015)
- Работна книшка на име Драги Митовски, Крива Паланка. (5018)
- Работна книшка на име Илинка Ѓорѓиевска, Крива Паланка. (5019)
- Работна книшка на име Чамиле Ајвази, Тетово. (5027)
- Работна книшка на име Јордан Станковски, Куманово. (5057)
- Работна книшка на име Илиевски Ванчо, с. Градец, Крива Паланка. (5062)
- Работна книшка на име Давчев Тодор, Титов Велес. (5066)
- Работна книшка на име Шари Салиу, Тетово. (5075)
- Работна книшка на име Радица Ѓорчева, Штип. (5084)
- Работна книшка на Добре Тодоровски, Крива Паланка. (5525)
- Работна книшка на име Јусуф Јусуфи, Тетово. (5602)
- Работна книшка на име Весна Димитрова, Кочани. (5711)
- Работна книшка на име Кенан Дамировиќ, Куманово. (5839)
- Работна книшка на име Јован Игманов, Кочани. (6419)
- Работна книшка на име Блага Костева, Штип. (6419)
- Работна книшка на име Елица Малинова, Штип. (6419)
- Работна книшка на име Киро Донеv, Кочани. (6419)
- Работна книшка на име Боривоје Јовановски, Куманово. (6419)
- Работна книшка на име Јоцо Стојанов, Штип. (6532)
- Работна книшка на име Достена Ѓорѓиева, Вилница. (6701)

## КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), ООЗТ „РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА“ во состав на РО Рудници за сребро и цинк „ЗЛЕТОВО“ — Пробиштип,

### Објавува КОНКУРС

за подобност и избор на најповолна понуда за изведување на следните инвестициони работи под следните услови:

- Предмет на работите:
  - Монтажа на увозна и домашна опрема во рударско вертикално окно со пречник од 5 м и длабочина од оса 500 м.
  - Опис на опремата:
    - Извозна машина систем „КОЕПЕ“ снага 500 KW кг. 30.500
    - Извозни садови со споен прибор кг. 23.500
    - Извозни јажиња кг. 9.262
    - Склопни мостови кг. 24.400
    - Шахтни врати кг. 14.850
    - Шахтни столови кг. 40.000
    - Платформи и степеници кг. 27.000
    - Угуривачи и изгуривачи кг. 62.000
    - Рачен крап со кранска стаза кг. 5.000
    - Инсталации за компримиран воздух кг. 12.000
    - Пумпна станица кг. 4.000
    - Инсталации за климатизација кг. 3.000
    - Водилки, конзоли, прихватни полуги, одбојници и потпирачи кг. 126.000
- Место за изведување на работите е Добрево — Пробиштип.
- Ориентационата вредност на работата изнесува оса 250.000.000,00 динари
- Рок за изведување на работите 8 (осум) месеци.
- Оценка за подобноста на понудувачот ќе се изврши во просториите на инвеститорот по истекот од 7 дена од објавувањето на конкурсот.

6. Доставка на подлоги за понуди е на денот на оценката на подобиноста во просториите на инвеститорот.

7. Рок за доставување на понуди е 30 дена по оценката за подобиност.

8. Рок за одговор и прифаќање на понудите е 15 дена од истекот на рокот за доставување на понуди.

ТРО „Инкотехна“ — Белград, ООЗТ Градежен материјал, Деловна единица — Скопје

#### р а с п и ш у в а О Г Л А С

за пополнување на работното место 2 комерцијалисти за Деловната единица во Скопје

Услови: Работата се здружува на неопределено време, а кандидатите треба да имаат средна или виша стручна подготовка со најмалку 1 година работно искуство.

Рокот за поднесување на молби е 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Одлука за избор на кандидатите ќе се донесе во рок од 8 дена од завршувањето на огласот.

Молбите со доказите за школската подготовка и општите податоци да се доставуваат на адреса: ТРО „Инкотехна“ — Белград, ООЗТ Градежен материјал, 11000 Белград, ул. „Мија Ковачевиќ“ бр. 10-а.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

#### О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на претседател на Окружниот суд во Битола

Заинтересираните кандидати пријавите да ги поднесат до Собранието на СРМ, Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

#### ИСПРАВКА

Во текстот на конкурсот на Работната организација „Солун“ од Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 31 од 15 август 1986 година стои: „Изборот ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на објавувањето“, а треба да стои: „Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на објавувањето“.

Од Работната организација  
„Солун“ — Скопје  
(342)

#### СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ

Согласно одредбите на членот 4 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и определени трговци на работењето за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/86), Службата на општественото книговодство во СР Македонија, ја издава следната

#### О Б Ј А В А

1. Процентот на растежот на доходот по работник во стопанството на Републиката за периодот јануари-јуни 1986 година во однос на истиот период од претходната година изнесува 95,1%.

2. Стапките на акумулативноста на одделните дејности за периодот јануари-јуни изнесуваат:

	1985	1986
Вкупно стопанство	6,0%	6,4%
01 Индустрија и рударство	7,0%	7,2%
0101 Електроstopанство	3,0%	2,3%

010101	Хидроцентрали	0,2%	0,1%
010102	Термоцентрали	5,3%	3,2%
010104	Пренос. на елек. енергија	1,4%	1,6%
010105	Дистрибуција на ел. енерг.	1,8%	2,2%
010200	Производство на јаглен	6,6%	2,6%
010203	Производство на лимонит	6,6%	2,6%
010500	Производство на дер. на нафта	0,6%	4,4%
010600	Производство на железна руда	2,7%	3,9%
010700	Црна металургија	5,5%	7,7%
010710	Производство на железо и челик	5,2%	8,0%
010711	Производство на железо	9,0%	9,6%
010712	Производство на челик	4,2%	7,5%
010713	Производство на валан челик	4,9%	8,0%
010720	Производство на феро легури	7,4%	5,3%
010800	Производ. на руд. на обоени метали	12,3%	5,2%
010810	Производ. на бакарна руда	8,0%	3,4%
010820	Произв. на олово и цинк. руда	17,5%	8,5%
010890	Производ. на остан. метал. руди	19,0%	3,0%
010900	Производство на обоени метали	7,0%	6,3%
010930	Производство на цинк	7,0%	6,3%
011000	Преработка на обоени метали	12,5%	10,6%
011010	Преработка на алуминиум	13,2%	9,4%
011090	Преработка на остан. обоени метали	10,8%	12,8%
011091	Преработка на бакар	10,8%	12,8%
011100	Производство на неметали	7,1%	4,7%
011110	Производ. на неметал. минер.	7,1%	4,7%
011290	Ост. преработка на неметали	18,2%	13,3%
011119	Производ. на ост. неметали	7,1%	4,7%
011210	Производство на стакло	12,9%	7,5%
011212	Производ. на амбалажно стакло	27,4%	9,9%
011219	Производство на ост. стакло	10,0%	6,8%
011220	Производ. на светлоотпорен материјал	11,4%	6,8%
011230	Производство на порцелан	5,0%	7,9%
011231	Производство на порцелан за домаќинство	6,5%	10,4%
011232	Производ. на техничка керамика	4,0%	6,2%
011290	Ост. преработка на неметали	18,2%	13,3%
011299	Преработ. на ост. неметали	18,2%	13,3%
011300	Металопреработув. дејност	6,8%	6,9%
011310	Производство на репро-материјали	6,6%	6,4%
011311	Производство на леани производи	9,4%	5,2%
011312	Производство на инст. мат.	10,1%	11,5%
011313	Произв. на алатки	5,6%	7,0%
011314	Произв. на метална амбалажа	5,1%	2,1%
011315	Произв. на жичана стока	6,4%	6,7%
011319	Произв. на ост. метал. мат.	3,7%	6,3%
011320	Произв. на метал. конструк.	6,7%	6,9%
011390	Произв. на ост. метал. производи	7,7%	8,3%
011400	Машинопрадаба	6,0%	15,2%
011410	Произв. на машини и уреди	6,0%	15,2%
011413	Произв. на маш. за об. на метали	8,2%	16,9%
011419	Произв. на ост. машини	5,0%	14,2%
011500	Произв. на сообраќ. оред.	8,3%	10,8%
011510	Произв. и поп. на шин. возила	14,7%	10,1%
011511	Произв. на шински возила	16,9%	11,6%
011512	Поправка на шински возила	4,9%	0,5%
011520	Произв. на друмски возила	7,7%	10,9%
011522	Производство на камиони	11,3%	13,7%
011527	Произв. на делови за возила	5,8%	9,3%
011700	Произв. на елек. маш. и апарати	11,6%	8,5%
011710	Произв. на електр. машини	7,1%	7,4%



030003	Искористување на шуми	0,8%	1,1%	070225	Тргов. на големо со хем. произ.		
040000	Водостопанство	0,3%	0,3%			13,3%	10,0%
040001	Искористување на води	0,3%	0,3%	070226	Тргов. на големо со хартија	4,2%	10,2%
040002	Зашт. од шт. деј. на води	2,2%	5,5%	070227	Тргов. на големо со лекови	2,6%	4,9%
050000	Градежништво	2,6%	3,1%	070229	Тргов. на големо со ост. неп. произ.	1,6%	1,0%
050100	Високоградба	2,3%	2,6%				
050200	Нискоградба и хидроградба	2,0%	1,9%	070230	Тргов. на големо со воз. и дел.	6,2%	18,1%
050201	Изградба на соор. објекти	0,9%	0,7%				
050202	Хидроградба	2,2%	1,0%	070240	Тргов. на гол. со дерив. на нафта	10,7%	18,9%
050209	Изградба на ост. објекти	6,2%	9,6%				
050300	Инсталац. и завршни работи	5,0%	8,5%	070250	Тргов. на големо со меш. стока	7,1%	6,9%
050301	Градежни инсталации	4,5%	7,1%				
050302	Завршни и занаетчиски работи	5,4%	9,7%	070260	Тргов. на големо со отпадоци	31,0%	12,4%
060000	Сообраќај и врски	2,7%	2,6%	070300	Надворешна трговија	6,3%	7,8%
060100	Железнички сообраќај	1,8%	1,4%	070310	Надвор. тргов. со прех. стока	10,2%	13,4%
060101	Превоз на желез. сообраќај	1,5%	1,4%	070320	Надвор. тргов. со непрех. стока	5,5%	6,2%
060102	Влечење на возови	2,7%	1,8%				
060104	Одржување на пруги	1,2%	1,2%	080000	Угостителство и туризам	1,3%	1,5%
060105	Одржување на уреди	1,1%	0,8%	080100	Угостителство	1,3%	1,4%
060400	Воздушен сообраќај	0,8%	0,6%	080110	Угост. усл. на сместување	1,0%	1,0%
060402	Услуги на аеродром	0,8%	0,6%	080111	Хотели, мотели-сезонски	0,4%	0,6%
060500	Друмски сообраќај	5,1%	5,9%	080112	Хотели, мотели, останати	1,0%	1,1%
060501	Превоз на патници во друм. сообраќај	4,9%	5,1%	080119	Остан. услуги на сместување	8,1%	3,4%
060502	Превоз на стоки во друм. сообраќај	5,1%	6,0%	080120	Угост. услуги на исхрана	1,4%	1,4%
060503	Услуги во друм. сообраќај	4,0%	2,9%	080121	Ресторани со послужување	1,6%	1,8%
060600	Градоки сообраќај	4,0%	6,1%	080122	Ресторани со самопослужу.	0,4%	0,5%
060601	Превоз на патници во град. сообраќај	4,0%	6,1%	080123	Ресторан за општествена исхрана	1,2%	2,2%
060800	Претоварни услуги	13,0%	3,1%	080129	Остан. услуги на исхрана	4,1%	10,4%
060803	Претовар на желез. стан.	13,0%	3,1%	080190	Останати угостител. услуги	6,3%	2,0%
060805	ПТТ услуги	1,7%	1,3%	080200	Туристичко посредување	1,0%	3,3%
070000	Трговија	6,8%	8,0%	080201	Туристички агенции	1,0%	3,3%
070100	Трговија на мало	4,7%	5,7%	090000	Занаетчиство	6,3%	7,4%
070110	Трговија на мало со прех. стоки	5,2%	6,0%	090100	Занает. услуги и поправки	6,2%	7,4%
070111	Трговија на мало со леб	3,6%	2,7%	090120	Из. и поправ. на мет. произ.	6,1%	6,3%
070112	Трг. на мало со овошје и зеленчук	13,2%	25,2%	090121	Поправ. на друмски возила	5,5%	7,5%
070114	Трг. на мало со прех. производи	4,8%	4,7%	090122	Поправ. на пр. на прец. мех.	2,8%	0,5%
070120	Трг. на мало со непрех. производи	5,6%	6,9%	090123	Изработка на метал. произв.	6,5%	10,6%
070121	Тргов. на мало со текстил	4,1%	5,0%	090124	Услуги на металопрераб. зан.	71,4%	21,4%
070122	Тргов. на мало со кожа и гума	3,9%	5,9%	090129	Ост. усл. на металоп. занат.	6,0%	5,0%
070123	Тргов. на мало со мет. стока	4,5%	5,0%	090130	Изработ. на попр. на ел. пр.	5,2%	7,5%
070124	Тргов. на мало со огрев	9,8%	8,4%	090131	Поправ. на елек. апар. за домаќ.	6,9%	6,0%
070125	Тргов. на мало со мебел	6,5%	15,0%	090132	Поправ. на рад. и ТВ апарати	10,3%	6,3%
070127	Тргов. на мало со бои и хем.	1,8%	6,3%	090133	Изработка на електр. пр.	9,5%	39,7%
070128	Тргов. на мало со книги	2,3%	2,7%	090139	Поправ. на ост. елек. апарати	4,1%	7,7%
070129	Тргов. на мало со ост. стока	7,1%	5,8%	090140	Изработ. на предмети од дрво	7,7%	23,7%
070130	Тргов. на мало со меш. стока	4,4%	4,9%	090150	Изработ. на предмети од текстил	8,5%	12,1%
070131	Стокковни куќи	3,1%	3,5%	090160	Изработ. на предм. од кожа	13,4%	13,9%
070132	Тргов. на мало со ост. меш. стока	4,9%	5,5%	090170	Изработ. на прех. производи	2,2%	2,9%
070140	Тргов. на мало со возила	5,3%	5,9%	090172	Кол. на добит. и произ. на месо	2,4%	2,8%
070150	Тргов. на мало со дерив. на нафта	1,2%	1,9%	090179	Изработ. на ост. прех. произ.	1,6%	3,2%
070200	Трговија на големо	8,7%	9,7%	090180	Изработ. на разн. произв.	26,1%	27,8%
070210	Тргов. на големо со прех. стока	9,0%	7,9%	090181	Изработ. на пред. од пласт. мат.	11,1%	13,3%
070211	Тргов. на големо со житарици	13,1%	6,0%	090182	Изработ. на ортопед. помагала	27,5%	34,4%
070212	Тргов. на големо со овош. и зеленчук	7,9%	6,7%	090183	Изработ. на пред. од хартија	—	0,6%
070213	Трг. на големо со алкохол. пилалации	2,3%	7,0%	090189	Изработ. на неп. разн. произ.	16,8%	26,4%
070214	Тргов. на големо со стока	8,5%	8,3%	090200	Лични услуги	12,1%	5,7%
070219	Тргов. на големо со пр. пр.	9,2%	10,1%	090201	Бербер. и козмет. услуги	37,0%	9,7%
070220	Тргов. на големо со непрех. производи	8,2%	9,0%	090202	Перење алишт. и чист. облека	3,6%	4,2%
070221	Тргов. на големо со текстил	5,2%	3,5%	090209	Остан. лични услуги	21,3%	7,3%
070222	Тргов. на големо со сурова кожа	16,5%	12,9%	100000	Станбено-комунални услуги	3,1%	2,7%
070223	Тргов. на големо со метал. стока	8,7%	11,1%	100100	Уред. на насел. и прост.	1,8%	2,1%
070224	Тргов. на големо со град. мат.	9,6%	12,1%	100101	Уредув. на градеж. зем.	1,1%	0,8%
				100102	Уредув. и одржув. на зем.	1,9%	2,7%
				100103	Уредув. на зелени површини	1,8%	1,9%
				100200	Станбена дејност	0,7%	0,8%
				100300	Комунални дејности	3,2%	2,8%
				100310	Произ. и дистриб. на вода	0,7%	0,8%
				100340	Произв. и дистриб. на топл.	10,9%	8,4%
				100350	Одржув. чист. во населби	4,0%	4,6%
				100351	Чистење на јавни површини	1,6%	1,4%
				100352	Изнесув. на отпадоци	1,6%	1,4%
				100390	Остан. комунал. дејности	8,1%	7,8%
				100391	Одочарски услуги	24,9%	2,8%

100392	Погребни услуги	2,8%	5,9%
100399	Други неспом. ком. дејности	10,2%	6,0%
110000	Финан. и други услуги	5,3%	7,0%
110200	Осиг. имоти и лица	20,4%	31,9%
110202	Лотарија и кладилници	20,4%	31,9%
110300	Услуги во областа на прометот	8,8%	10,0%
110301	Јавни складишта и пазари	4,7%	4,6%
110302	Услуги на реклама	7,7%	21,8%
110303	Ком. раб. на ост. пром. ст. усл.	7,4%	12,0%
110304	Услуги на пазар на големо и мало	2,0%	1,4%
110309	Неспом. услуги во прометот	10,1%	10,4%
110400	Проект. и сред. услуги	2,6%	4,0%
110401	Просторно планирање	3,5%	2,5%
110402	Проект. на град. објекти	2,6%	3,4%
110403	Остан. проектирање	2,4%	5,9%
110404	Инженеринг	2,7%	4,1%
110405	Премерување на земјиште	4,5%	4,8%
110406	Испитување на материјали	1,1%	3,0%
110500	Геолошки истражувања	0,6%	2,2%
110600	Истраж. развој. работа	3,7%	3,0%
110610	Истраж. и раз. услуги	3,0%	2,2%
110611	Истраж. во стопанството	3,0%	2,2%
110620	Економски услуги	17,9%	7,5%
110900	Деловни услуги	4,7%	5,5%
110901	Услуги на контрола на квалитет	8,8%	6,4%
110902	Приредување на саеми	3,1%	5,9%
110903	Книговодствени услуги	4,1%	2,7%
110905	Услуги за обработ. на подат.	9,7%	7,3%
110909	Остан. неспомнати услуги	7,0%	8,6%

Согласно одредбите на членот 3 од Договорот за остварување на политиката за издвојување на средства за задоволување на општите општествени и заеднички потреби во 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/86), Службата на општественото книговодство во СР Македонија издава ОБЈАВА

Порастот на остварениот доход во општественото стопанство на СР Македонија за периодот јануари-јуни 1986 година изнесува 105,1%.

Согласно одредбите на членот 7-г од Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84 и 24/86), Службата на општественото книговодство во СР Македонија издава ОБЈАВА

Порастот на исплатените аконтации на чистите лични доходи по работник во областа на стопанството на Републиката за периодот јануари-јуни 1986 година, во однос на истиот период од претходната година изнесува 94,3%.

Согласно одредбите од член 49б од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“ број 41/80, 58/80, 25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/85, 39/85, 9/86 и 43/86), Службата на општественото книговодство во СР Македонија издава ОБЈАВА

Порастот на исплатените чисти лични доходи по работник во областа на стопанството во СР Македонија за периодот јануари-јуни 1986 година во однос на просечниот чист личен доход исплатен по работник во претходната година изнесува 59,2%.

**СОДРЖИНА**

525.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 299/85 од 18 јуни 1986 година — —	809
526.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 132/86 од 18 јуни 1986 година —	809
527.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 77/84 од 25 јуни 1986 година —	810

528.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 281/85 од 26 јуни 1986 година —	811
529.	Решение за одобрување употреба на учебникот Историја за III клас — просветна струка — — — — —	812
530.	Решение за одобрување употреба на учебникот Историја за IV клас — просветна струка — — — — —	812
531.	Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на економското работење за II година — — — — —	812
532.	Решение за одобрување употреба на учебникот Современа продажба за III клас за трговските училишта — — — — —	812
533.	Решение за одобрување употреба на учебникот Трошоци во организациите на здружен труд за IV клас на економските училишта — — — — —	812
534.	Решение за одобрување употреба на учебникот Психологија за III година — педагошка насока — — — — —	813
535.	Решение за одобрување употреба на учебникот Програмски јазици за IV клас —	813
536.	Решение за одобрување употреба на учебникот Сметачки машини и програмирање за IV клас — — — — —	813
537.	Решение за одобрување употреба на учебникот Латински јазик за III клас —	813
538.	Решение за одобрување употреба на учебникот Англиски јазик за IV клас —	813
539.	Решение за одобрување употреба на учебникот Биотехнологија за IV клас на биотехничка струка — — — — —	814
540.	Решение за одобрување употреба на учебникот Аналитичка хемија во вежба за хемиско-технолошка струка — — — — —	814
541.	Решение за одобрување употреба на учебникот Зоохигиена — — — — —	814
542.	Решение за одобрување употреба на учебникот Манипулација со тутунот — — —	814
543.	Решение за одобрување употреба на учебникот Работна тетрапка по француски јазик за VI одделение — — — — —	814

**Општествени договори и самоуправни спогодби**

276.	Договор за основите на заедничката земјишна политика — — — — —	815
277.	Самоуправна спогодба за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и другите лични примања во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на организацијата и извршните органи на општествено-политичките заедници во СР Македонија —	818

**Општи акти на самоуправните интересни заедници**

**СКОПЈЕ**

278.	Статутарна одлука за изменување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — —	823
279.	Одлука за валоризација на износот на датокот на деца за 1986 година — — —	823
	<b>НЕГОТИНО</b>	
280.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одредени категории на осигуреници — — — —	823